



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 20 јули 2000
Скопје
Број 57

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

2445.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 24/98 и 50/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2000 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУ- ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВ- НАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА, СЕКРЕТАР И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ

1. Во Одлуката за именување претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици ("Службен весник на Република Македонија" број 36/98 и 59/99), дел I што се однесува на заменик претседателот на Државната изборна комисија, наместо "Благородна Дулиќ, судија на Врховниот суд на Република Македонија", треба да стои "Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на Република Македонија".

2. Во делот II што се однесува на членовите на Државната изборна комисија: наместо "Сабит Кранли, судија на Врховниот суд на Република Македонија", треба да стои "Стефка Ристевска, судија на Врховниот суд на Република Македонија", наместо "д-р Владо Бучковски, доцент на Правниот факултет во Скопје", треба да стои "Борис Кондарко, адвокат од Скопје", наместо "Кочо Топузоски, дипломиран правник, помошник директор во Царинската управа - Скопје", треба да стои "Трајко Вељаноски, дипломиран правник, потсекретар во Министерството за правда", наместо "Бекир Исени, дипломиран правник, заменик на Јавниот обвинител на Република Македонија", треба да стои "Махир Зибири, дипломиран правник во Скопје".

Во делот II што се однесува на замениците членови на Државната изборна комисија: наместо "Борис Кондарко, дипломиран правник од Скопје", треба да стои "Мери Младеновска-Горѓиевска, адвокат од Скопје", наместо "Трајко Вељаноски, дипломиран правник, потсекретар во Министерството за правда", треба да стои "Николчо Николовски, дипломиран правник, директор на Секторот за правни, општи и кадровски работи во АД "Макошпед - Скопје" и наместо "Махир Зибири, дипломиран правник во Скопје" треба да стои "Сафет Кадриу, дипломиран правник, с. Стримница - Тетово".

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3233/1
18 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

2446.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА

1. За советник на министерот за правда се назначува Ленче Величковска, досегашен началник на Одделението за меѓународно правни односи во Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2839/2
21 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2447.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21 јуни 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА

1. Се разрешува Бранкица Арсениевска, од должноста советник на министерот за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-2840/2
21 јуни 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2448.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КИЧЕВО

1. Амдија Зенку, се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево, поради заминување на друга должноста.

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево од редот на стручните работници во Центарот се именува Драгица Наумоска, дипл. социјален работник во Центарот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3309/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2449.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
"ШОТА" - НЕГОТИНО ПОЛОШКО**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата "Шота"-Неготино Полошко се именува Зејнула Даљипи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3367/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2450.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За потсекретар во Министерството за образование се назначува м-р Емил Поповски, асистент на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3412/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2451.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За помошник на министерот за образование се назначува м-р Ласте Спасовски, досегашен самостоен педагошки советник во Педагошкиот завод на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3413/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2452.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За помошник на министерот за образование се назначува Никола Олевски, дипл. градежен инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3414/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2453.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

1. За советник на министерот за образование се назначува Зографија Тоциновска, досегашен извршител за следење и надзор на објекти во образованието во Министерството за образование.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3415/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2454.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се именува д-р Зеќир Кадриу, дипл. филолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3416/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2455.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД
НА МАКЕДОНИЈА**

1. За помошник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија се назначува д-р Глигор Сиваков, досегашен професор во Гимназијата "Добри Даскалов" - Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3417/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2456.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. Се разрешува Анка Георгиевска од должноста помошник на министерот за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3405/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2457.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО

1. За помошник на министерот за здравство се назначува Никица Панова - Горѓеска, доктор на медицина, досегашен републички санитарен и здравствен инспектор во Министерството за одбрана - ПЕ Гази Баба.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3406/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2458.

Врз основа на член 302 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО

1. Се разрешува Петко Дабески од должноста директор на Воспитно-поправниот дом во Тетово, поради остварување право на предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3427/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2459.

Врз основа на член 302 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВОСПИТНО- ПОПРАВНИОТ ДОМ ТЕТОВО

1. За директор на Воспитно-поправниот дом во Тетово се именува Гордана Симоска, дипл. социјален работник во Центарот за социјални работа - Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3428/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2460.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО

1. Се разрешува Нике Тодоровски од должноста заменик на директорот на Затворот Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3429/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2461.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на РМ" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ТЕТОВО

1. За заменик на директорот на Затворот Тетово се именува Горан Бојковски, дипл. професор по одбрана и заштита.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3430/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2462.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА

1. За директор на Затворот Гевгелија се именува Павле Ников, досегашен педагог во ОУ "Кирил и Методиј" - с. Стојаково.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3337/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2463.

Врз основа на член 40 од Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАТВОРОТ ГЕВГЕЛИЈА

1. Се разрешува Ратко Стојков од должноста заменик на директорот на Затворот Гевгелија, поради остварување право на предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3338/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2464.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА
ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1. Се разрешува Воислав Попов од должноста директор на Републичката управа за водостопанство, поради остварување право на предвремена пензија, заклучно со 30.06.2000 година.

2. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3341/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2465.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТ
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. Се разрешува Миле Петрушевски од должноста потсекретар во Министерството за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3481/2
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2466.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШ
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА

1. Се разрешува Кирил Ѓоргов од должноста помошник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3482/1
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2467.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата ("Службен весник на СРМ" бр. 40/90 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јули 2000 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

1. За потсекретар во Министерството за одбрана се назначува Кирил Ѓоргов, досегашен помошник на министерот за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-3483/1
5 јули 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

2468.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарно здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

НАРЕДБА
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ПРОВОЗ ПРЕКУ
ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ
ЈА НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ И НА ПРО
ИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД СВИЊИ
ОД СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразна болест кај свињите Класична Свинска Чума (Pestis Suum Clasica) се забранува:

1) увозот во Република Македонија и провозот преку територијата на Република Македонија на домашни и диви свињи од Југославија, како и домашни и диви свињи кои потекнуваат од трети земји, а кои поминале преку територијата на Југославија.

2) увоз на производи, сировини и отпадоци од домашни и диви свињи по потекло од Југославија.

2. Сите производи, сировини и отпадоци од домашни и диви свињи, што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија од Југославија, мораат да се одземаат од граѓаните и нештено отстранат.

3. Забраната од став 1 точка 2 на оваа наредба не се однесува на производите по потекло од домашни и диви свињи наменети за човечка исхрана, кои пред или во текот на производството се термички обработени така што е постигната температура во средина на производот од најмалку 70 степени целзиусеви, или се термички обработени во херметички затворена амбалажа со F_0 вредност од 3 или повеќе; како и на производи по потекло од домашни и диви свињи наменети за индустриска употреба: сурова кожа која е отстоена повеќе од седум дена конзервирана со морска сол со додаток на 2% Натриум Карбонат (Na_2CO_3) и да е лагерирана најмалку 30 дена во местото на потекло, термички обработено масно ткиво.

4. Условите од точка 3 од оваа наредба треба да бидат внесени во ветеринарно-здравствениот сертификат што ја придружува пратката.

5. Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-5641/1
17 јули 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Ѓорчев, с.р.

2469.

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за ветеринарно здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

НА РЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЧАПУНКАРИ И НА ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

1. Заради спречување на внесување во Република Македонија на заразна болест кај чапункарите Лигавка и шап (Arhtrae episoooticae) се забранува:

1) увозот во Република Македонија и провозот преку територијата на Република Македонија на чапункари и на производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари, како и добиточна храна и компоненти за добиточна храна по потекло од Грција,

2) увоз и транзит преку територијата на Република Македонија на живи чапункари, кои потекнуваат од трети земји, а кои поминале преку територијата на Грција.

2. Сите производи од животинско потекло од чапункари што граѓаните ги пренесуваат преку границата на Република Македонија од Грција, мораат да се одземаат од граѓаните и нештетно отстрануваат.

3. Забраната од став 1 точка 1 на оваа наредба не се однесува на производите по потекло од чапункари наменети за човечка исхрана, кои пред или во текот на производството се термички обработени така што е постигната температура во средина на производот од најмалку 70 степени целзиусеви, или се термички обработени во херметички затворена амбалажа со F_0 вредност од 3 или повеќе; млеко или производи од млеко кои претходно се термички обработени на температура од 71.7 степени целзиусеви повеќе од 15 секунди; како и на производи по потекло од чапункари наменети за индустриска употреба: сурова кожа која е отстоена повеќе од седум дена конзервирана со морска сол со додаток на 2% Натриум Карбонат (Na_2CO_3) и да е лагерирана најмалку 30 дена во местото на потекло, термички обработено масно ткиво и волна перена во алкален раствор при pH вредност 10, со додаток на Натриум Карбонат (Na_2CO_3), во количество од 1,5 - 2 грама на литар, и исушена на воздушна струја при температура од 80 степени целзиусеви.

4. Условите од точка 3 од оваа наредба треба да бидат внесени во ветеринарно-здравствениот сертификат што ја придружува пратката.

5. Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-5558/1
14 јули 2000 година
Скопје

Министер,
Марјан Горчев, с.р.

2470.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јули 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одбива барањето на д-р Благоја Николовски од Скопје за заштита на слободите и правата што се однесуваат на забраната на дискриминација по основ на социјална припадност.

2. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

3. Благоја Николовски од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе барање за заштита на слободите и правата што се однесуваат на забрана на дискриминација на граѓаните по основ на со-

цијална припадност, а кои му биле повредени со поединечни акти и дејствија на Министерството за урбанизам и градежништво и тоа со: решение Уп. бр. 17-391/3 од 3 март 2000 година и заклучок за дозвола за извршување Уп. бр. 17-391/3 од 3 март 2000 година со кој му е срушен индивидуален станбен објект во станбен комплекс на КП. бр. 49 во м.в. Јурија КО Злокуќани; решение Уп. бр. 17-392/2 од 3 март 2000 година и заклучок за дозвола на извршување Уп. бр. 17-392/3 од 3 март 2000 година на индивидуален станбен објект на КП. бр. 49 м.в. Јурија, КО Злокуќани; решение Уп. бр. 17-393/2 од 3 март 2000 година и заклучок за дозвола за извршување Уп. бр. 17-394/3 од 3 март 2000 година на индивидуален станбен објект станбена зграда изградена на КП. бр. 48 м.в. Јурија КО Злокуќани; решение Уп. бр. 17-394/2 од 3 март 2000 година и заклучок за дозвола на извршување Уп. бр. 17-394/3 од 3 март 2000 година ограда околу станбен комплекс на КП. бр. 48/47 м.в. Јурија, КО Злокуќани; решение Уп. бр. 17-395/2 од 3 март 2000 година и заклучок за извршување Уп. бр. 17-395/3 од 3 март 2000 година котларница со димензии 10,00 x 09,00 м. и висина 2,30 м.; решение Уп. бр. 17-397/2 од 3 март 2000 година и заклучок за дозвола на извршување Уп. бр. 17-397/3 од 3 март 2000 година вештачко езеро во станбен комплекс на КП.бр. 48 м.в. Јурија, КО Злокуќани, сите изградени од подносителот на барањето.

4. Судот на седницата утврди дека основ за донесување на поединечните акти е членот 202 од Законот за општа управна постапка ("Службен лист на СФРЈ" бр. 47/86), кој согласно Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, се применува како републички пропис, членот 6 од Законот за градежната инспекција ("Службен весник на СРМ" бр. 27/67 и 11/91), и членот 39 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти ("Службен весник на СРМ" бр. 15/90, 11/91 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 11/94 и 18/99), според кои градежниот инспектор е овластен да донесе решение со кое ќе нареди уривање на објекти ако изградба на објектот се изведува или е изведена без одобрение за градба, а надлежниот орган да ги урне таквите објекти. И според член 43 на овој закон, при вршењето на инспекцискиот надзор урбанистичкиот инспектор проверува особено дали изградбата на објектот се врши или е извршена во согласност со плановите, а според членот 44, исто на овој закон, кога при вршењето на инспекцискиот надзор, урбанистичкиот инспектор ќе утврди дека објектот се гради или е изграден спротивно на одредбите на овој закон, е должен да донесе решение за уривање на објектот или негов дел и доведување на просторот во првобитна состојба и да го извести надлежниот орган за издавање одобрение за градење.

5. Согласно член 110 од Уставот, Уставниот суд на Република Македонија ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат, меѓу другото, и на забраната на дискриминација на граѓаните по основ на социјалната припадност.

Според членот 51 од Деловникот на Уставниот суд секој граѓанин што смета дека со поединечен акт или дејство му е повредено право или слобода утврдени во член 110 став 3 од Уставот на Република Македонија, може да бара заштита од Уставниот суд во рок од 2 месеца од денот на доставувањето на конечен или правосилен поединечен акт, односно од денот на дознавањето за преземање дејство со кое е сторена повредата, но не подоцна од 5 години од денот на неговото преземање.

При неспорен факт дека објектите срушени врз основа на поединечни акти со кои е констатирано дека се изградени без одобрение за градба и друга урбанистичка документација не содржат ниту, пак, ваквите поединечни акти можат да содржат елементи за било каква дискриминација па во тој контекст не можат да бидат основ за дискриминација по основ на социјална припадност. Имено, поединечни акти донесени од надлежен орган и во рамките на законските овластувања на органот и се однесуваат на субјектот, односно на граѓанинот кој со своето постапување се однесува

спротивно на правата и обврските пропишани со закон, според мислењето на Судот не претставуваат акти на дискриминација по основ на социјална припадност.

Меѓутоа, подносителот во своето барање смета дека е дискриминиран по основ на социјална припадност со тоа што нему, врз основа на поединечните акти, му се срушени бесправно изградените објекти, а такви решенија не се донесени и не се срушени, исто така за бесправно изградени објекти и од ист вид во I и II зона на локалитетот на Скупи. Всушност проблемот го лоцира на нееднакво постапување на органот при примена на законот, повикувајќи се на уставната гаранција од членот 9 на Уставот според кој сите граѓани пред Уставот и законите се еднакви.

Со членот 50 од Уставот е утврдено правото на граѓанинот да се повикува на своите слободи и права пред редовните судови и пред Уставниот суд, во постапка заснована врз начелата заснована на приоритет и итност. Очигледно е дека уставната одредба од член 110 став 3 на Уставниот суд му дава ограничена надлежност во заштитата на основните слободи и права и тоа само на оние што се изрично наброени во наведената одредба, а не и на другите слободи и права загарантирани со уставот, па во тој контекст се поставува прашањето дали може да се смета дека граѓанинот е дискриминиран по основ на социјална припадност ако законот не се применува еднакво или спрема сите граѓани.

Суштината на забраната на дискриминација по основ на социјална припадност, а Уставниот суд ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот што се однесуваат и на забраната на дискриминација, е нејзиниот недискриминаторски карактер и фактот што исклучува секаква привилегија и облик на повластување од секаков вид и во било кој основ. Ова право е апсолутно и тоа не само како уставна гаранција, туку и по својата суштина и содржина, т.н. природно право, зошто забранува востановување на основи и елементи на било какви разлики меѓу луѓето, па според тоа и разликување на луѓето во животната практика и кога тие остваруваат одделни свои права и исполнуваат пропишани должности. Апсолутноста на ова право е изразена во уставно утврдената еднаквост на граѓаните пред законот, и тоа од аспект на содржината на законот и од аспект на примената на законот, но само кога граѓаните остваруваат права и должности пропишани со закон.

Очигледен е фактот, а што произлезе и од јавната расправа, дека инспекцискиот орган не постапува еднакво во примената на законот, но се поставува прашањето дали ваквото постапување на органот што доби своја верификација и во соопштението на министерот за урбанизам, упатено до граѓаните претставува дејствие во смисла на член 51 од Деловникот на Уставниот суд и уставна основа за постапување на Уставниот суд во доменот на заштитата од забрана на дискриминација по основ на социјална припадност.

Судот смета дека ставот на министерот за урбанизам и градежништво не претставува дејствие во смисла на член 51 од Деловникот на судот од причини што изградените објекти се срушени врз основа на поединечните акти и е последица на тоа што се изградени без правна основа, а не на соопштението како дејствие. Тоа, пак, што на другите граѓани исти такви објекти не се срушени или нема да се рушат е прашање на доследност во постапувањето на надлежните органи во примената на законот.

Од друга страна, дејствието на рушење на објектите не произлегува од соопштението на министерот за урбанизам и градежништво, туку од поединечните акти со кои се утврдува дека објектите се изградени без правен основ, односно соопштението, само за себе, не претставува дејствие со кое се повредува забраната на дискриминација на граѓаните по основ на социјалната припадност.

6. Во поглед на наводот во барањето дека при рушењето на објектите не било постапено согласно За-

конот за општа управна постапка и дека со начинот на рушењето на објектите му е нанесена голема материјална штета, судот смета дека Уставниот суд не е надлежен тој факт да го утврдува, ниту пак тој факт е од влијание на заштитата на забраната од дискриминација по основ на социјална припадност.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на судот д-р Тодор Цунов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 66/2000
12 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

2471.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јули 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за населбите Буњаковец и Дебар Маало бр. 07-254, донесена од Советот на општина Центар - Скопје на 29 април 1999 година, во делот на согласноста издадена од Министерството за урбанизам и градежништво со акт бр. 10-341 од 18.02.2000 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива поднесена од Мирослав Грчев, градоначалник на општина Центар, со решение У. бр. 58/2000 од 31 мај 2000 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност во оспорениот дел со Уставот и Законот за просторно и урбанистичко планирање.

4. Судот на седницата утврди дека Министерството за урбанизам и градежништво со актот означен во точката 1 од оваа одлука, а врз основа на член 22 од Законот за просторно и урбанистичко планирање издадо согласност на дел од Деталниот урбанистички план за населбите Буњаковец и Дебар Маало и тоа:

- За Дебар Маало: - Четврт 1 Блок 1.1 и Блок 1.17 (за парцели 5 и 6); Четврт 3 Блок 3.6 (за парцели 3 и 4); Четврт 4 Блок 4.3 (за парцели 1 и 14) и Блок 4.4, Четврт 6 Блок 6.1, Блок 6.2, Блок 6.5 (за парцели 15 и 16) и Блок 6.6.

- За Буњаковец: Четврт 1 Блок 1.1, Блок 1.2, Блок 1.3 б, Блок 1.4, и Блок 1.10; Четврт 2 Блок 2.1, Блок 2.2, и Блок 2.3; Четврт 3 Блок 3.3 (за парцели 1,3 и 4), и Блок 3.9 (за парцела 7); Четврт 4 Блок 4.1, Блок 4.3 (за парцела 4), и Блок 4.10; Четврт 6 Блок 6.1; Четврт 7 Блок 7.4 и Блок 7.13.

Од увидот во образложението на согласноста Судот, исто така, утврди дека овој детален урбанистички план е изработен во две фази и тоа како нацрт на план и предлог на план, дека по нацртот на планот е извршена стручна ревизија и стручна консултација, дека е прибавено стручно мислење од главниот градски архитект на Скопје, дека е спроведена јавна анкета, за која граѓаните биле известени преку дневниот печат, а е изготвен и извештај од спроведената анкета по нацртот на планот.

Од образложението на издадената согласност видно е дека за останатиот дел од планот кој не е вклучен во оваа согласност, според Министерството, потребно е да се изработи согласно Правилникот за стандарди и

нормативи за планирање и да се спроведе постапка согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање.

5. Во член 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторното и урбанистичкото планирање е дефинирано како континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови кои меѓусебно се усогласуваат.

Во член 4 од истиот закон предвидено е дека со просторното и урбанистичкото планирање се обезбедува порамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот, услови за хумано живеење и работење на граѓаните, како и се предвидуваат мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки непогоди.

Според член 11 од Законот, деталниот урбанистички план се донесува за одделни делови на населени места и други подрачја за кои е донесен генерален урбанистички план и содржи особено: план на градежни парцели и површина за изградба на објекти определени со регулациони и градежни линии, максимална висина на објектите и други поблиски услови за градба, план на сообраќајна мрежа и друго.

Според членовите 17, 18 и 19 од Законот, плановите се изработуваат во две фази: нацрт на план и предлог на план, при што по нацртот на планот задолжително се врши стручна ревизија и се организира стручна расправа, а додека по нацртот на деталниот урбанистички план се спроведува јавна анкета. Изменувањата и дополнувањата на урбанистичките планови, согласно член 20 став 1 од Законот се вршат по иста постапка за нивно донесување.

Во членот 22 став 6 од Законот, утврдено е дека урбанистичките планови што ги носат општините, градот Скопје и општините од подрачјето на градот Скопје, а меѓу нив спаѓаат и деталните урбанистички планови, можат да се спроведуваат по издавање на согласност од Министерството надлежно за работите на урбанизмот, а додека според ставот 7 на истиот член, плановите за кои не е издадена согласност, се сметаат дека не се донесени.

Од наведените законски одредби произлегува дека просторните и урбанистичките планови се документи од посебно значење за уредувањето и користењето на просторот, кои што мораат да ги содржат сите елементи утврдени во Законот и да се донесат во постапка пропишана со Законот, во која што, исто така, се врши и нивно изменување и дополнување. Од наведените законски одредби, а пред се од ставот 7 на член 22 од Законот, исто така, произлегува дека согласноста што ја издава Министерството за урбанизам претставува составен дел, односно фаза од постапката за донесување на деталните урбанистички планови, со оглед дека согласно тој став, за донесени се сметаат само оние урбанистички планови за кои е издадена согласност, а во спротивно плановите не се сметаат за донесени, односно планот на кој не е дадена согласност не може да се спроведува и да произведува правно дејство. Тоа, со други зборови значи дека во самиот Закон за просторно и урбанистичко планирање при донесување на урбанистичките планови е утврдена поделена надлежност меѓу органите на единиците на локалната управа и Министерството за урбанизам и градежништво, како еден од органите на извршната власт.

Меѓутоа, од суштината на наведените законски одредби, според мислењето на Судот произлегува дека Министерството за урбанизам и градежништво може да издаде или да не издаде согласност за спроведување на целиот план, а не само на дел од планот, во зависност од тоа дали планот како целина е донесен или не е донесен согласно одредбите од Законот за просторно и урбанистичко планирање и прописите донесени врз основа на овој закон. Ова особено затоа што и од целата концепција на системот на просторното и урбанистичко планирање утврдена во Законот произлегува дека урбанистичкиот план се донесува за плани-

рање на уредувањето и користењето на определен простор, односно подрачје опфатено со тој план и во контекст на целината на тој простор се планираат, заштитуваат и хармонизираат сите параметри, односно елементи што мора да ги содржи тој план. Оттука неделивоста на просторот и елементите на тој простор во сите фази на донесување на планот стартуваат, односно почнуваат од границите на опфатот на просторот што се планира, така што со селективно и арбитрарно издвојување на одделни објекти и други содржини што биле планирани на тој простор во фазата на давањето на согласноста на планот, како што е во конкретниот случај, а и во било која друга фаза, се врши разбивање, односно цепкање на планот, односно се нарушува целината и хармонизацијата на просторот опфатен со тој план, што е во спротивност и со целите и функциите за кои се донесуваат урбанистичките планови.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај Министерството за урбанизам и градежништво издало согласност само на дел од Деталниот урбанистички план за населбите Буњаковец и Дебар Маало, а од суштината на член 22, како и на другите одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање според мислењето на Судот не произлегува можност за издавање на делумна согласност, односно на согласност само на дел на детален урбанистички план, а имајќи предвид дека предмет на оспорување беше само согласноста на планот, како негов составен дел, а не и планот во целина, Судот оцени дека оспорената одлука, односно оспорениот Детален урбанистички план во делот на согласноста издадена од Министерството за урбанизам и градежништво не е во согласност со напред наведените одредби од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Од причини што со согласноста само на дел на Деталниот урбанистички план за нас. Буњаковец и Дебар Маало - Скопје истовремено е нарушена целината на планот и е создадена дисхармонизација во планирањето на просторот опфатен со овој план, Судот, исто така оцени дека овој план, во оспорениот дел не е во согласност и со член 8 став 1 алинеја 9 од Уставот, според кој една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата, која е операционализирана меѓу другото и со Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 58/2000

12 јули 2000 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Цунов, с.р.

2472.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 2 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јули 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се одбива барањето на Васко Костески од Битола за заштита од дискриминација по основ на верска припадност предизвикана со Пресудата ГЖ.бр.2602/99, донесена од Апелациониот суд во Битола на 27 септември 1999 година.

2. Се отфрла барањето на истиот подносител и по истиот основ во однос на:

- Решението за престанок на работниот однос на Васко Костески (со замена со парична казна...), бр. 04-

291/1, донесено од раководителот на Подружницата "РЕК-Битола" во с. Новаци кај Битола на 3 февруари 1998 година;

- Одлуката, РОП.бр.0203-887/42/2 (со која се одбива приговорот на Васко Костески и се потврдува претходното решение), донесена од Комисијата за заштита на правата во ЈП "Електростопанство на Македонија" од Скопје на 27 февруари 1998 година;

- Пресудата, П.бр. 917/98 (со која е одбиено барањето на Васко Костески за поништување на претходното решение), донесена од Основниот суд во Битола на 24 март 1999 година;

- Пресудата ГЖ.бр.1770/99 (со која е одбиена жалбата на Васко Костески против претходната пресуда и истата е потврдена), донесена од Апелациониот суд во Битола на 14 јули 1999 година;

- Решението за престанок на работниот однос на Васко Костески (со замена со парична казна...), бр. 04-863/1, донесено од раководителот на Подружницата "РЕК-Битола" во с. Новаци кај Битола на 14 април 1998 година;

- Одлуката, РОП.бр.0203-2206/47/1 (со која се одбива приговорот на Васко Костески и се потврдува претходното решение), донесена од Комисијата за заштита на правата во ЈП "Електростопанство на Македонија" од Скопје на 8 мај 1998 година;

- Пресудата, П.бр.1661/98 (со која е одбиено барањето на Васко Костески за поништување на претходното решение), донесена од Основниот суд во Битола на 27 мај 1999 година.

3. Оваа одлука произведува правно дејство со објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Васко Костески-инженер од Битола, на 18 ноември 1999 година поднесе барање до Уставниот суд на Република Македонија заради заштита од дискриминација по основ на верска припадност, предизвикана со поединечните акти означени во точките 1 и 2 од оваа одлука.

а) Процедурален основ за поднесување на барањето е член 50 став 1 од Уставот (односно уставното овластување за секој граѓанин (1) да може да бара заштита на уставните слободи и права, (2) тоа да го бара и од Уставниот суд и (3) таа постапка да има приоритет и итно да се решава), како и член 51 од Деловникот на Уставниот суд (односно определувањето (1) секој граѓанин да може да бара заштита од Уставниот суд, (2) ако смета дека му е повредено негово право или слобода, (3) кои се утврдени во член 110 став 1 алинеја 3 од Уставот, (4) и кои се повредени со поединечен акт или дејство, (5) потоа поединечниот акт да е конечен или правосилен, (6) и да не поминало повеќе од 2 месеци од неговото доставување, (7), а за дејството, да не поминало повеќе од 2 месеци од денот на дознавањето за него (релативен и субјективен рок), и кумулативно (8) да не поминало повеќе од 5 години од преземањето на дејството (апсолутен и објективен рок).

б) Материјален основ за поднесување на барањето (односно кои одредби за правата и слободите, според барателот, му се повредуваат) е член 9 од Уставот (односно уставната определба граѓаните да бидат еднакво третирани во остварувањето на нивните слободи и права) и член 19 од Уставот (односно уставното овластување граѓаните слободно да применуваат и покажуваат вера), потоа член 4 од Законот за верските заедници и религиозните групи - "Службен весник на Република Македонија" бр. 35/97 (односно определувањето: на граѓанинот да не може да му бидат ускратени правата што ги има според Уставот и закон, поради припаѓање на верска заедница и вршење или учество во вршење на верски обреди, како и да е забрането граѓанинот да се принудува да не учествува во верски обреди или други видови изразувања на верата или да се попречува да стане или да биде член на верска заедница) и, конечно, членовите 9 и 14 од Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи (односно

определувањето) секој човек да има право слободно да ја изразува својата вера преку богослужба, поука, проповеди, верски обреди и ритуали, при што уживањето на тоа право и слобода е без дискриминација на било која вера).

Изнесените материјални одредби од Уставот, Законот и Европската конвенција, смета барателот, биле повредени со оспорените акти, и со тоа бил ставен во нееднаква, дискриминирачка положба по основ на верската припадност.

в) Начинот на кој било сторено тоа, бил следниот: подносителот на барањето отсутствувал од работа (работно место - млад инженер од електро насока во Подружницата на "РЕК-Битола" во с. Новаци) на 29 јануари и на 7 април 1998 година, кои денови биле први денови на верските празници "Рамазан Бајрам" и "Курбан Бајрам" за верниците од муслиманската вероисповест, при што отсутството од работа подносителот на барањето го објаснувал со тврдење дека ја прифаќа муслиманската вероисповест, поради што тие денови биле и за него законски неработни денови, па отсутството било исправно и не можел да трпи штетни последици за тоа.

Претпријатието, пак, во двата случаи и секој случај во две инстанции, и судовите, исто така во двата случаи и секој случај во две инстанции, според барателот, не го прифатиле неговото тврдење дека ја прифаќа муслиманската вероисповест, оттука неговото отсутство од работа во двата случаи го сметале за неосновано и, поради тоа, го казниле со престанок на работниот однос, заменувајќи ја таа казна со парична, во висина од 15% од неговата месечна плата и тоа за 3 месеци, во првиот случај, и за 6 месеци во вториот случај (причина за замена на казната во двата случаи била постоење олеснителна околност - не настанале поголеми штетни последици).

Токму не прифаќањето на тврдењето на барателот дека ја прифаќа муслиманската вероисповест, потоа барање од него да го докаже таквото негово верско уверување и нивното самоиницијативно изведување на такви докази, на барателот му создавале чувство на обесправеност, дискриминација и притисок врз него поради неговата верска определба, па од тие причини се обраќа до Уставниот суд со надеж дека овој проблем "ќе биде разрешен во рамките на нашиов правен систем и држава".

5. На седницата Судот утврди дека со пресудата означена во точката 1 од оваа одлука се одбива жалбата на Васко Костески и се потврдува Пресудата на Основниот суд во Битола од 27 мај 1999 година, затоа што:

"Неосновани се жалбените причини за погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба. Имено, од изведените докази првостепениот суд утврдил дека Васко Костески бил во работен однос кај ЈП "Електростопанство на Македонија" - Подружница "РЕК-Битола" во с. Новаци на неопределено работно време како електро - инженер. Со решение на раководителот на Подружницата бр. 04-863/1 од 14 април 1998 година му престанал работниот однос заради сторена повреда на работната обврска бидејќи самоволно отсутствувал од работа на ден 7 април 1998 година која дисциплинска мерка му е заменета со парична казна од 15% од месечната плата во траење од 6 месеци. Васко Костески против наведеното решение благовременно приговорил кое од страна на Јавното претпријатие му било одбиено како неосновано. Од изведените докази првостепениот суд утврдил дека Васко Костески по народност е Македонец, а не е спорен фактот дека за време на христијанските празници истите ги празнувал, а сега по повод отсутството од работа се декларира со муслиманска вероисповест, со што го правда отсутството на 7 април 1998 година на кој ден бил верскиот празник "Курбан бајрам".

Овој суд, при одлучувањето, посебно ги ценеше жалбените причини на Васко Костески дека првостепениот суд не смееше да бара докази за припадност на некој за неговата вероисповест заради тоа што

истото претставувало лично чувство на граѓанинот и дека согласно уставните одредби на граѓаните им се гарантира слободата на вероисповест и дека исповедувањето на верата е приватна работа на човекот и затоа на никој не е должен да му докажува.

Ваквите жалбени причини овој суд ги оцени како неосновани заради фактот што Васко Костески кој е во работен однос кај Јавното претпријатие, треба да биде присутен на своето работно место во секој работен ден, а доколку истиот отсутствува своето не доаѓање на работа треба да го оправда. Од изнесеното произлегува обврската за Васко Костески да презентира доказ за оправданоста на неговото отсуство на ден 7 април 1998 година и за тоа изведувани се докази во тој правец дали Васко Костески навистина по своја вероисповест е муслиман и оправдано отсутствувал од работа на именованиот муслимански празник или, пак, тоа не е случај бидејќи користел денови поточно празнувал и за време на христијанските празници.

Инаку, овој суд се согласува со констатацијата на Васко Костески изнесена во жалбата и истата наоѓа поткрепа во одредбите од член 19 од Уставот на Република Македонија и член 1 од Законот за правната положба на верските заедници дека се гарантира слободата на вероисповеста и дека тоа претставува лично чувство на секој граѓанин на Република Македонија, меѓутоа при сторена повреда на работната обврска - не доаѓање на работа, првостепениот суд должен е да утврдува, како што и постапил, дали таквото не доаѓање е оправдано и, во таа смисла, откако извел доволно докази, правилно утврдил дека Васко Костески неоправдано отсутствувал од работа, а наведеното дека припаѓа на верската исповест од муслиманската вера е само причина Васко Костески да го оправда отсуството, бидејќи истиот ги користел и христијанските верски празници за да отсутствува од работа.

Од изнесените причини, овој суд одлучи како во изреката на Пресудава, применувајќи ги одредбите од член 354 од ЗПП.

Од содржината на Пресудава, од една страна, и од содржината на барањето упатено до Судов, од друга страна, овој суд како неспорни ги утврди следните факти:

- Васко Костески е вработен на неопределено време во Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" - Подружница "РЕК-Битола" во с. Новаци кај Битола;

- именованиот не бил на работа на 7 април 1998 година;

- 7 април 1998 година бил прв ден "Курбан Бајрам", празник за верниците од исламската вероисповест;

- според закон, наведениот верски празник (што значи и 7 април 1998 година) е неработен ден, ама за верниците од таа вероисповест (член 4 став 1 алинеја 2 од Законот за празниците на Република Македонија - "Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98);

Спорно прашање, пак, помеѓу "двете страни" е:

- дали Васко Костески и припаѓа на исламската вероисповест или не? (Тој усмено изјавува дека и припаѓа на таа вера и само на тој елемент го заснова своето барање упатено до Уставниот суд, истовремено укажувајќи дека таа своја изјава ниту самиот треба да ја докажува, ниту друг смее да бара нејзино докажување, ниту пак смее самиот да изведува докази. Апелациониот суд, пак, ја има во предвид изјавата на Васко Костески - дека "и припаѓа на муслиманската вероисповест", но бидејќи тој бара остварување на права од слободата на вероисповест, а тоа не го докажува со ниеден објективен факт туку одбива да го докажува тоа, тој суд самиот изведува докази - дека Васко Костески е Македонец по национална припадност и дека ги празнувал христијанските празници кои се неработни,

па заклучува дека изјавата за прифаќање на муслиманската вероисповест всушност значи само правдање на отсуството, поради што неприсуството на Васко Костески на работа на 7 април 1998 година е неоправдано и казната основана).

Оттука, пред Уставниот суд се постави претходно прашање дали при остварување на некое право (како на пример, во конкретниот случај, право на платено отсуство од работа за верски празник), а кое право произлегува од некоја слобода (како, на пример, во конкретниот случај, слобода на вероисповест), е доволна изјава како субјективна волја на граѓанинот или остварувањето на правото мора да почива на објективни факти кои треба да се утврдат преку докази.

Имајќи предвид дека владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија според член 8 став 1 алинеја 3 на Уставот, под што треба да се подразбере доминација на објективизирана правна норма над субјективната волја при барање на остварување на права, од една страна, како и имајќи ги предвид укажувањата на претставниците на христијанската и исламската религија во Република Македонија (деканот на Богословскиот факултет во Скопје и поглаварот на исламската заедница во Македонија) дека постојат објективизирани критериуми за определување на припадништвото на еден граѓанин на христијанско и исламско верско уверување, од друга страна, Судот оцени дека нужно мора да се утврдат објективни факти поврзани со остварување на некое право и да се изведат докази за нив, во ситуација кога се бара некое право.

Во тој склоп, заради утврдување на објективни факти кои би биле во функција на оценката дали постои дискриминација по верска основа во конкретниот случај, овој суд организира јавна расправа (на 27 април 2000 година) и три консултативни разговори (на 16 и 25 мај и 8 јуни 2000 година) и врз основа на нивната содржина, особено врз основа на исказите на подносителот на барањето, утврди дека содржината на неговите верски уверувања (па дури и формата) објективно не се совпаѓаат со содржината на исламската религија (па и нејзината форма) по разни основи (на пример, околу содржината: не познавање на основните, најважните, постулати на таа религија, преку кои се изразува суштината на тоа уверување; или не познавање на битни делови од целината на тој религиозен систем; околу формата: не познавање на начинот на "влегување" во редот на верниците со такво уверување;...).

Имајќи ја предвид утврдената фактичка состојба, овој суд оцени дека Пресудата ГЖ, бр. 2602/99, донесена од Апелациониот суд во Битола на 27 септември 1999 година, не врши дискриминација, односно не го доведува Васко Костески во нееднаква, понеповолна правна положба во однос на другите граѓани по верска основа, што се однесува до остварувањето на неговите права, со тоа што Пресудата се впушта во утврдувањето на објективните факти и во изведување на докази за нив во врска со неговото отсуство од работа на 7 април 1998 година, како и со тоа што дозволува тој да биде казнет парично и да се смета дека неоправдано отсутствувал од работа на наведениот ден.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

6. Што се однесува, пак, до поединечните акти означени во точката 2 од оваа одлука, Судот утврди дека, согласно член 51 од Деловникот на Судот, нема процесни претпоставки за постапување по тој дел од барањето со оглед дека поминало повеќе од два месеци од денот на доставувањето на поединечниот акт до граѓанинот и неговото обраќање со барање до Уставниот суд.

Поради тоа, Судот одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Дунов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 220/99
12 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Дунов**, с.р.

2473.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 12 јули 2000 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 40 став 1 точка 3 од Законот за Агенцијата за разузнавање ("Сл. весник на РМ" бр. 19/95).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива од Стамен Филипов од Скопје со решение У. бр. 76/2000 од 24 мај 2000 година поведе постапка за оценување уставноста на одредбата од Законот означен во точката 1 од ова решение, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со член 38 став 2 и член 54 став 1 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 40 став 1 точка 3 од Законот, директорот на Агенцијата ќе донесе подзаконски пропис за работите и задачите кои е неопходно да се извршуваат во времето на штрајкот.

5. Со членот 38 од Уставот, се гарантира правото на штрајк. Со закон може да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата и органите на управата.

Според член 2 од Законот за Агенцијата за разузнавање, Агенцијата е надлежна да собира податоци и информации од значење за безбедноста и одбраната на Република Македонија и стопанските, политичките и други интереси на државата. Агенцијата врши анализи и истражувања на податоците и информациите од став 1 на овој член и задолжително ги известува претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија и други државни органи за прашања од значење за нивниот делокруг. Акт за начинот на информирањето од став 2 на овој член донесува Владата на Република Македонија, со претходна согласност на претседателот на Република Македонија.

Согласно членот 33 од овој закон, вработените во Агенцијата правото на штрајк можат да го остваруваат под услови битно да не се нарушува редовното извршување на работите и задачите на Агенцијата. Заради спречување на евентуални штетни последици од неизвршување на работите и задачите за време на штрајкот, директорот или од него овластен работник е должен да обезбеди потребно функционирање на организационите единици во процесот на работата. Врз основа на преземените мерки од став 2 на овој член, вработените се должни да постапуваат по соодветните наредби. Доколку вработените не постапат согласно со став 3 на овој член директорот, односно овластениот работник е должен да го обезбеди остварувањето на работниот процес со заменување на соодветни работници.

Од изнесеното произлегува дека правото на штрајк е уставно гарантирано право на вработените, организирано да запрат со работата со цел да постигнат остварување на одредени економски или политички права. Меѓутоа, за да се спречи битно нарушува-

ње на редовното извршување на работите и задачите, можно е со закон да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата и органите на управата.

Оттука, Судот оцени дека оспорената одредба од законот, според која директорот на Агенцијата со подзаконски пропис ќе ги определи работите и задачите кои е неопходно да се извршуваат во времето на штрајкот, не е во согласност со членот 38 од Уставот според кој единствено со закон може да се ограничат условите за остварување на правото на штрајк во вооружените сили, полицијата и органите на управата.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Дунов и судиите д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 76/2000
12 јули 2000 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Дунов**, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје поднесена е тужба за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителот АД "Центро" Скопје, ул. "Босна и Херцеговина" бр. 55, против тужениот Хади Јанев Пано од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 40, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да постави полномошник, кој пред судот ќе ги штити неговите интереси. Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XVIII. П. бр. 206/2000. (26217)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е постапка за поништување на украдени хартии од вредност - акции издадени од АД "Охис" со следните ознаки: 0015257; 0015258; 0015259; 0015260; 0015261; 2007301; 2007302; 5012500; 5012501; 5012502; 1008193; 1008194; 1008195; по барање на Христовски Сашо од Скопје.

Се повикува држателот на акциите да ги пријави во судот, исто така се повикува секое лице кое може да стави приговор поради поведувањето на оваа постапка како и да го извести судот за лицето кое ги држи акциите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, акциите ќе бидат поништени.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП. бр. 48/2000. (25492)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје заведена е парнична постапка за развод на брак, по тужба на тужителката Ајше Калиси од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 10/11-11, против тужениот Берам Калиси од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Со решение од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, на тужениот Берам Калиси му е поставен привремен старател, адвокат Николина Стојановска - Бојковска од Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 125, која ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката, се додека тој или негов полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI П. бр. 804/00. (25655)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје поднесена е тужба за утврдување право на сопственост, по тужба на тужителот Брајановски Благоја од Скопје, ул. Благоја Мучето" бр. 31 а, против тужената Вукосављевиќ Јелица од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да постави полномошник, кој пред судот ќе ги штити нејзините интереси. Во спротивно, на тужената ќе и биде одреден привремен застапник кој ќе ја застапува пред судот до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XVI. П. бр. 1139/00. (26125)

Пред овој суд заведен е спор за долг, по тужба на тужителот "С.М." Претпријатие за промет на големо и мало и посредување во прометот увоз-извоз ЦО Скопје, против тужената Анета Хаџибулиќ од Скопје, ул. "Цемал Биједиќ" бб, сега со непозната адреса во странство, застапувана од привремениот застапник адвокат Нада Гоческа од Скопје, Звонко Цветковски од с. Ржаничино бр. 4, Скопје и Зејна Шабани од с. Петровец ул. "14" бр. 4, сега со непозната адреса во Сараево. Вредност 303.688,00 денари.

Се повикува тужената Зејна Шабани да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да достави точна адреса. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ја застапува нејзините интереси во спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III П. бр. 2221/96. (26147)

Пред овој суд во тек е постапка за отстапување на договор за подарок, по тужба на тужителот Зија Сали од Скопје, ул. "1142" бр. 29, против тужениот Рамиз Сали од Скопје, сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, или во тој рок да ја достави неговата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник преку Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, кој ќе ги штити неговите интереси, се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр. 959/00. (25951)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведен предлог за поништување исправа, по предлог на предлагацот Фанка Андонова од Скопје, со стан на ул. "Никола Русински" бр. 12/2-21, према противникот - учесникот во постапката АД "Охис" Скопје.

Се повикува секое лице држател на исправите - акции од серија АО према спецификацијата издадена од АД "Охис" Скопје, на име на предлагацот Фанка Андонова, која спецификација е со дата од 16.09.1999, и тоа две акции од серијата 2009006 и 2009007, една акција од 5 апоени серија 5015171 и 8 акции од 10 апоена серија 1011414, 1011415, 1011416, 1011417, 1011418, 1011419, 1011420 и 1011421 како и секое лице на кого му е познато за постоењето и имателот на овие акции да се јави во судот во рок од 2 месеца од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, истите ќе бидат поништени.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. бр. 63/2000. (26091)

ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд во тек е постапка за поништување на брак, по тужба на тужителката Цеврије Јашари од с. Романовце, застапувана од полномошникот Диме Јакомовски од Куманово, против тужениите Рами Јашари од с. Романовце и Јегле Вероника од Друга Реса

Р. Хрватска, со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 2.000,00 денари.

На второ тужената Јегла Вероника од Р. Хрватска, од Друга Реса, и се поставува привремен застапник Светлана Спасовска адвокат од Куманово, која што ќе ја застапува во оваа правна работа, се додека второтужената или нејзин полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, III П. бр. 563/2000. (25782)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 10350/99, на регистарска влошка бр. 02029509 ?-4-11-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на АД со ЗТД на Печатница ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-АД Скопје, ул. "Осма ударна бригада" бр. 35, Скопје.

Дејности: 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 21.21, 21.25, 21.22, 21.23, 21.24, 22.11, 22.14, 22.15, 22.33, 22.12, 22.13, 92.40, 36.50, 36.63, 60.24, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.11, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.46, 51.22, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.45, 51.47, 51.52, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 28.51, 28.52, 52.74, 63.12, 74.13, 74.40, 74.84, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 70.31, 70.20, 63.40, 72.10, 72.20, 74.14, 74.20/5, 74.12, 72.30, 72.40, 72.60, 71.33, 71.34, 71.40, 71.82, 71.83, 71.84, 85.32/2, 51.57, 63.21, 55.30/1, 55.30/2, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународна шпедиција и шпедиторски услуги, реекспорт, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица АД истапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица АД одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Лазароски-извршен директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 10350/99. (26353)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 998/99, во регистарската влошка бр. 02006912?-7-09-009, го запишал во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145. Подружница Средна Берово, ул. "Маршал Тито" бр. 123 Берово.

Дејности на подружницата се следните:

- управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агроелиоративни мерки (отстранување на непожелни растителни видови, заштита од лежари и бодести и др.); одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрежници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.); промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други; мешовити стоки; промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки; вештачко осеменување на овци; инвентаризација на пасиштата.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие.

За обврските сторени во правниот промет од подружницата одговара Јавното претпријатие.

Основач на подружницата е Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 145 Скопје.

Седиштето на Подружницата се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бр. 123 Берово.

Назив на Подружницата: Подружница Средна Берово.

Лице овластено на Подружницата Средна Берово е Лидија Ружинска - в.д. раководител со ограничени овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на Ј.П. за склучување на Договори за користење на пасишта и располагање на средства од акредитивот на подружницата.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 998/99. (14495)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1008/99, во регистарската влошка бр. 02006912?-7-09-004, го запишал во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145. Подружница Осогово Кратово, ул. "Никола Тесла" бр. 1 Кратово.

Основач: Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 145 Скопје.

Назив: Подружница Осогово Кратово.

Седиште на Подружницата се наоѓа ул. "Никола Тесла" бр. 1 во Кратово.

Дејности на подружницата се следните: управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агромилиоративни мерки (отстранување на непожелни растителни видови, заштита од лежари и болести и др.); одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.); промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други; мешовити стоки; промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки; вештачко осеменување на овци; инвентаризација на пасиштата.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие.

За обврските сторени во правниот промет од подружницата одговара Јавното претпријатие.

Лице овластено на Подружницата е Драги Ангеловски - раководител со ограничени овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на Ј.П. за склучување на Договори за користење на пасишта и располагање на средства од акредитивот на подружницата.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1008/99. (14496)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1000/99, во регистарската влошка бр. 02006912?-7-09-015, го запишал во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145. Подружница Козјак Штип, ул. "Железничка" бр. 7 А Штип.

Основач: Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 145 Скопје.

Назив: Подружница Козјак Штип.

Седиште на Подружницата се наоѓа ул. "Железничка" бр. 7 А во Штип.

Дејности на подружницата се следните: управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агромилиоративни мерки (отстранување на непожелни растителни видови, заштита од лежари и болести и др.); одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.); промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други; мешовити стоки; промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови

и други мешовити стоки; вештачко осеменување на овци; инвентаризација на пасиштата.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие.

За обврските сторени во правниот промет од подружницата одговара Јавното претпријатие.

Лице овластено на подружницата е Сане Арсов - в.д. раководител со ограничени овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на Ј.П. за склучување на Договори за користење на пасишта и располагање на средства од акредитивот на подружницата.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1000/99. (14497)

Основниот суд Скопје I во Скопје решение П.Трег. бр. 1012/99, во регистарската влошка бр. 02006912?-7-09-003, го запишал во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145. Подружница Кожув Кавадарци, ул. "ЈНА" бр. 51.

Основач: Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 145 Скопје.

Назив: Подружница Кожув Кавадарци.

Седиште на Подружницата се наоѓа ул. "ЈНА" бр. 51 во Кавадарци.

Дејности на подружницата се следните: управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агромилиоративни мерки (отстранување на непожелни растителни видови, заштита од лежари и болести и др.); одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.); промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други; мешовити стоки; промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки; вештачко осеменување на овци; инвентаризација на пасиштата.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие.

За обврските сторени во правниот промет од подружницата одговара Јавното претпријатие.

Лице овластено на Подружницата е Илија Камчев - раководител со ограничени овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на Ј.П. за склучување на Договори за користење на пасишта и располагање на средства од акредитивот на подружницата.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, П.Трег. бр. 1012/99. (14499)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 865/2000, на регистарска влошка бр. 0202623-6?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ДАЦЕ-ДС Славе ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "5" бр. 43, нас. Јурумлери Скопје.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 34.30, 36.11, 36.13, 36.14, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.32, 45.42, 45.43, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи. Застапување: посредување во промет со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СРЈ, Р Албанија, Р Бугарија

и Р Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Славе Костадиновски - управител без ограничувања.

Единствен содружник е Славе Костадиновски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 865/2000 (14631)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1554/2000, на регистарска влошка бр. 02027-5247-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за услуги и трговија на големо и мало ЕНЕС КОМЕРЦ Ејуп ДООЕЛ извоз-увоз с. Боговиње-општина Боговиње.

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 37.10, 37.20, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.13, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет спрема трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Ејуп Цемаили - управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1554/2000 (14632)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 143/2000, на регистарска влошка бр. 0202462-67-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги Е & Д Селадин ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци ул. "Кочо Рацин" бр. 41.

Основач: Исмаилов Селадин ул. "Кочо Рацин" бр. 41 Кавадарци, со изјава од 03.01.2000 год.

Дејности: 01.11, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82, 15.95, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98, 17.40, 18.10, 18.21, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.24, 21.25, 25.21, 25.22, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 50.20, 50.40, 52.74, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45.

Во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување: Исмаилов Селадин - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 143/2000 (14633)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11643/99, на регистарска влошка бр. 0201771-87-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП таксист ИГЕ Игор Грозде Цветковски с. Волково, ул. 9 66 - Скопје.

Како трговец-поединец се пријавува лицето Игор Цветковски од с. Волково - Скопје.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Игор Цветковски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11643/99 (14634)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 146/2000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија БИМ Милица ДООЕЛ експорт-импорт ул. "Мраморец" бр. 35а Скопје.

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.31, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.14, 74.84, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, трговија со прехранбени производи, трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција.

Основач: Трпана Ѓеорѓиеска.

Лице овластено за застапување: Трпана Ѓеорѓиеска - управител без ограничување.

Лице овластено за застапување во надворешно трговскиот промет: Трпана Ѓеорѓиеска без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 146/2000 (14635)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12221/99, на регистарска влошка бр. 0202363-97-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ИВ ТРЕЈД Борис ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Божо Димов" бр. 28 Кавадарци.

Апостолов Борис основа друштво за производство, трговија и услуги ИВ ТРЕЈД Борис ДООЕЛ во Кавадарци.

Друштвото ќе се занимава со следните дејности: 15.71, 01.41, 15.32, 01.4, 52.11, 15.33, 52.24, 52.4, 52.12, 52.41, 15.20, 15.12, 51.21, 51.31, 51.23, 51.32, 51.38, 51.42, 51.41, 51.70, 60.24, 01.11, 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 15.33, 15.51, 15.71, 52.21, 52.22, 52.27, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Управител на друштвото е Апостолов Борис.

Во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка, за обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12221/99 (14636)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14539/99, на регистарска влошка бр. 0202593-57-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштво за шпедиција, производство, трговија и услуги ЕКСИМ-ШПЕД Јордан и дру-

ги ДОО экспорт-импорт Кавадарци ул. "Индустри-ска" бр. 15.

Содружници: Бошков Јордан ул. "Ило Костов" бр. 17-Кавадарци и Бошков Даме ул. "Ило Костов" бр. 17-Кавадарци.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.24, 0.25, 51.11, 51.21, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 60.24, 63.40, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 60.22, 93.05, 01.13/2, 60.21, 60.23, 63.12, 63.21, 65.12/3, 74.12, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/1, 63.30, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е Бошков Даме, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14539/99 (14637)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8059/98, на регистарска влошка бр. 0201594-67-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото со ограничена одговорност за трговија ГОСИБ ДООЕЛ Симоновски Блаже экспорт-импорт Кавадарци ул. "Горѓи Соколов" бр. 30.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 60.24, 63.30, 63.40, 74.84, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешен и НТП е Ванева Гордана, управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8059/98 (14638)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6276/99, на регистарска влошка бр. 0201702-67-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец. Превоз на стока ЦЕ-КО-МЕРЦ ТП Имерзеди Џемаил Амети с. Челопек, Брвеница.

Дејност: 60.24 превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Имерзеди Џемаил Амети - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6276/99 (14639)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1732/2000, на регистарска влошка бр. 020264-

387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, услуги, туризам и градежништво БУЛМАГ ИНЖИНИЕРИНГ Сашо и други ДОО Скопје ул. "Љубљанска" бр. 1-1/3.

Назив: Друштво за производство, трговија, услуги, туризам и градежништво БУЛМАГ ИНЖИНИЕРИНГ Сашо и други ДОО Скопје.

Седиште: Ул. "Љубљанска" бр. 1-1/3.

Основачи: Анчо Димитров Димитров од НР Бугарија, Атанас Иванов Стефанов НР Бугарија и Сашо Андрески од Скопје ул. "Љубљанска" бр. 1-1/3.

Влог: 5000 ДМ или 155.050,00 ден.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 21.11, 21.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.40, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 63.21, 63.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 92.33, 92.71.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските во правниот промет одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се именува Марија Димитриевска од Скопје ул. "Фредерик Шопен" 1/9 која ќе го застапува друштвото и во надворешното работење.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1732/2000 (14640)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1506/2000, на регистарска влошка бр. 020275-207-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Превоз на стока ЦЕКА ТРАНС Шериф Мемет Цека ул. "Цетинска" бр. 47 Тетово.

Основач: Шериф Мемет Цека од Тетово, ул. "Цетинска" бр. 47.

Фирма: ТП Превоз на стока ЦЕКА ТРАНС Шериф Мемет Цека.

Седиште: Тетово, ул. "Цетинска" бр. 47.

Дејност: 60.24.

Управител: За управител на ТП се одредува Шериф Мемет Цека од Тетово.

Овластувања: Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1506/2000 (14641)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15474/99, на регистарска влошка бр. 020254-077-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги СТУДЕНТ Стефче и Звонко ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Рампо Лефката" бр. 20.

Основачи: Атанасов Стефче, со стан на ул. "Рампо Лефката" бр. 20 Скопје државјанин на РМ и Атанасов Звонко со стан на ул. "Рампо Лефката" бр. 20 Скопје, државјанин на РМ, со договор од 25.11.1999 год.

Дејности: 55.30/1, 60.24, 63.40, 74.84, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64,

52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.81, 74.82, 74.83, во надворешнотрговското работење друштвото ќе ги обврзува следните дејности: посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Атанасов Стефче, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15474/99 (14642)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17481/2000, на регистарска влошка бр. 02025-6037-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за меѓународен транспорт и шпедиција, производство, промет и услуги ИГМА-ТРАНС Петре и др. ДОО увоз-извоз ул. "Франклин Рузвелт" бр. 52/1-4 Скопје.

Друштвото е основано со договор од 02.12.1999 година.

Содружници на друштвото се Петре Мирчевски од Скопје и Друштвото ИГМАТЕКС Мирчевска Трајанка ДООЕЛ Скопје.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 21.22, 21.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, 51.23, 51.24.

Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Петре Мирчевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17481/2000 (14643)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 65/2000, на регистарска влошка бр. 1-69918-0-0, го запиша во трговскиот регистар основањето на Установата "Центар за изведувачки уметности МУЛТИМЕДИА Виолета Симјановска" Народен фронт 5/2-18 Скопје.

Основач: Виолета Симјановска ул. "Народен фронт" 5/2-18 Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 92.11, 92.12, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.52/2, 92.72.

Претседател: Виолета Симјановска.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 65/2000 (14644)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1088/2000, на регистарска влошка бр. 020274-237-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет, посредување и услуги НИК-МАР Бранко ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Орце Николов" бр. 14.

Назив на друштвото: Друштво за производство, промет, посредување и услуги НИК-МАР Бранко ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Орце Николов" бр. 14.

Скратен назив: НИК-МАР Бранко ДООЕЛ експорт-импорт, Крива Паланка.

Назив на латиница: Друштво за производство, промет, посредување и услуги НИК-МАР Бранко ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ул. "Орце Николов" бр. 14.

Основач: Бранко Јакимовски од Крива Паланка, ул. "Маршал Тито" бр. 123.

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.71, 15.81, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.25, 26.70, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.30, 33.40, 33.50, 35.42, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 55.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 52.33, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 65.12/3.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, продажба на странски стоки од консигнациони складови, изведувачки завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, инженеринг.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Бранко Јакимовски - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1088/2000 (14645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16084/99, на регистарска влошка бр. 020253-157-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за интелектуални услуги СЕ-НС, Игор и други ДОО Скопје ул. "Иван Цанкар" бр. 7-Б Скопје.

Дејности на друштвото се: 72.12, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.30, 24.30, 25.22, 29.21, 29.40, 29.71, 31.10,

31.20, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 33.30, 45.11, 45.12, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.46, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 53.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 71.32, 71.34, 74.20/2, 74.20/3, 74.43, 74.84.

Дејности во надворешнотрговско работење се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнациони работи, продажба на софтвер во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени спрема трети лица, друштвото одговара со снот свој имот.

Содружници на друштвото се лицата: Игор Андоновски од Скопје, Даниел Даниловски од Скопје, Александар Токарев од Скопје, Саша Гавриловиќ од Скопје и Васко Кроневиќ од Скопје.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува лицето: Сања Гудеска од Скопје, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16084/99 (14646)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7085/99, на регистарска влошка бр. 020242-68?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото согласно ЗТД на Трговското друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ЉОКИ Зибер и Емрула ДОО экспорт-импорт с. Радиовце-Брвеница.

Дејности: 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Зибири Зибер како управител без ограничување од с. Радиовце-Брвеница.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7085/99 (14647)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 946/2000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво со ЗТД на Друштвото за трговија, производство и услуги Три - БОР Даниел ДООЕЛ Неготино ул. "Индустриска" бр. 66.

Друштво за трговија, производство и услуги ТРИ-БОР Даниел ДООЕЛ Неготино ул. "Индустриска" бр. 66.

Единствен содружник е Жабоски Даниел од Каварци ул. "Блажо Алексов" бр. 52.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.50, 51.11, 51.12, 51.21, 51.19, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.1, 63.21, 63.40, 65.12/3, 74.84, 20.30, 20.40, 45.45, 45.42, надворешна трговија на прехранбени производи, надворешна трговија на непрехранбени производи, меѓу-

народен транспорт на стоки, лица и шпедиција, реекспорт, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото за своите обврски одговара со сите свои средства.

Жабоски Даниел - управител без ограничување во внатрешно и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 946/2000 (14648)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12140/99, на регистарска влошка бр. 020253-14?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец на Колонијал СЈАЈ ТП Усеини Шефкет Шасивар "М. Раичевиќ" бр. 38 Тетово.

Дејност: 52.11 трговија на мало во неспецијализирани продавници претежно со храна, пијалаци и тутун.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Усеини Шефкет Шасивар - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12140/99 (14649)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 716/2000, на регистарска влошка бр. 020254-79?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за туризам, угостителство, промет и услуги ВЕРГИНА Богдан ДООЕЛ экспорт-импорт, Скопје, ул. "И. Лола Рибар" бр. 149/4-9.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 62.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Р Албанија, Р Бугарија и Р Грција, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во странство, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Аргировска Јасмина - управител без ограничување.

Основач на друштвото е Пол Горчев Богдан.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 716/2000 (14650)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1325/2000, на регистарска влошка бр. 020275-32?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ДУЕВ КОМПАНИ Рубинчо ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Огражден" бр. 16/4-15 Скопје.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги ДУЕВ КОМПАНИ Рубинчо ДООЕЛ увоз-извоз.

Седиште: ул. "Огражден" бр. 16/4-15 Скопје.

Основач: Рубинчо Дуев од Скопје ул. "Огражден" бр. 16/4-15.

Влог: 5.200 ден или 161.200,00 ден.

Дејности: 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.51, 20.52, 24.16, 24.52, 24.66, 25.11, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.75, 31.10, 31.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Рубинчо Дуев управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1325/2000 (14651)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1402/2000, на регистарска влошка бр. 020262-467-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво со ЗТД на Друштвото за производство и трговија ТРИ СВЕЗДИ Анета ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Хо Ши Мин" бр. 199а Скопје.

Содружник. Анета Ристовска од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 199а.

Дејности: 01.25, 15.89, 24.51, 24.52, 24.66, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Анета Ристовска, управител со неограничени овластувања

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1402/2000 (14652)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 748/2000, на регистарска влошка бр. 0202641-77-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги БИМБО МИЛЕНИУМ Газменд ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ГТЦ - приземје, локал бр. 290.

Основац: Газменд Ланге од Германија ул. "Елерстрит" 196 Дизелдорф.

Дејности: 15.91, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 21.21, 21.23, 25.12, 25.13, 36.63, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 22.11, 22.12, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 25.22, 25.23, 25.24, 45.41, 35.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 51.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.44/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 50.30/1, 50.40/1, 60.21, 60.23, 60.24, 63.40, 63.30, 73.31, 71.10, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен транспорт и шпедиција, инвестициони работи во странство, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

хранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен транспорт и шпедиција, инвестициони работи во странство, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Застапување: Спасовски Славе - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 748/2000 (14653)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 845/2000, на регистарска влошка бр. 020262-387-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МОДЕСТ-М Силвана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Митре Влаот" бр. 11-А.

Дејности: 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/5, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација и комисиона продажба, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, меѓународен превоз на стоки и патици, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Силвана Михајлова-управител без ограничувања.

Основац на друштвото е Силвана Михајлова од Скопје, ул. "Митре Влаот" бр. 11-А

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 845/2000 (14654)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 713/2000, на регистарска влошка бр. 020262-407-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ШАМПИОН Раде ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Коце Металец" бр. 1Д/1-25.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.91, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 21.12, 21.21, 21.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со

непрехранбени производи, реекспорт, консигнација и комисиона продажба, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски правни и физички лица, меѓународен превоз на стоки и патници, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Блажевски Раде - управител без ограничување.

Основач на друштвото е Блажевски Раде од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 1Д/1-25.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 713/2000 (14655)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 900/2000, на регистарска влошка бр. 0202552-4?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги САЛ-КОМ Сали ДООЕЛ Скопје ул. "20" бр. 41 Скопје.

Се врши основање на Друштвото за производство, трговија и услуги САЛ-КОМ Сали ДООЕЛ Скопје со изјава за основање од 30.01.2000 година со следните податоци:

Фирмата на друштвото гласи: Друштво за производство, трговија и услуги САЛ-КОМ Сали ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. "20" бр. 41 Скопје.

Скратен назив на друштвото е: САЛ-КОМ Сали ДООЕЛ Скопје.

Во надворешнотрговскиот промет ќе истапува под латиничниот назив: SAL-KOM Sali DOOEL Skopje.

Единствен основач на друштвото е лицето Сали од Скопје.

Дејности кои друштвото ќе ги обавува во внатрешниот промет се: 34.10, 34.20, 34.30, 37.10, 37.20, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.87, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.31/1, 55.31/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 70.20, 70.31, 72.30, 74.12, 74.40, 74.82.

Дејности на друштвото во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител на друштвото, без ограничување на овластувањата во застапувањето како во внатрешниот така и во надворешниот промет се именува лицето Надије Сали од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 900/2000 (14656)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1477/2000, на регистарска влошка бр. 020275-68?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за земјоделство, производство, градежништво, трговија, угостителство, сообраќај и услуги БАЈРАМ Рами ДООЕЛ експорт-импорт Добри Дол-Неготино полошко.

Седиште: Добри Дол-Неготино полошко.

Основач: Минири Рами од с. Добри Дол-Гостивар.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 02.01, 02.02, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.85, 15.98, 15.62, 20.40, 25.24, 26.82,

36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.17, 51.19, 51.31, 51.37, 51.41, 51.57, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.62, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.20/3, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Рами Минири - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1477/2000 (14657)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13096/99, на регистарска влошка бр. 0202619-6?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за земјоделско производство, услуги и трговија ГЕЛБРИМИ Зулбеар ДООЕЛ увоз-извоз Чајле-Гостивар.

Седиште: Чајле-Гостивар.

Основач: Зибери Зулбеар од Чајле-Гостивар.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 01.42, 02.01, 02.02, 15.51, 15.61, 15.71, 15.85, 14.11, 14.21, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.32, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.15, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 51.41/2, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, рекспорт, консигнација.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Зибери Зулбеар - управител без ограничувања.

Продолжение на дејности: 52.63, 52.74, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 60.22, 71.40, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 93.04, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13096/99 (14658)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1504/2000, на регистарска влошка бр. 020263-29?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар Автопревозник на патници ВУКИ ТП Бујар Хаки Ељеви с. Дебреше-Гостивар.

Седиште: с. Дебреше-Гостивар.

Основач: Бујар Ељеви од с. Дебреше-Гостивар.

Дејности: 60.21 превоз на патници во друг копнен сообраќај, 60.22 такси превоз.

Во свое име и за своја сметка, одговара со целиот свој имот.

Бујар Ељеви - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1504/2000 (14659)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2285/99, на регистарска влошка бр. 008441 го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за услуги, производство и трговија ЗЕЛЕНА ЛИВАДА Лилјана ДООЕЛ с. Црнобуки, Битола.

Основач: Лилјана Шереметовска од Битола ул. "Пецо Божиновски" бр. 44.

Дејности: 20.30, 20.40, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25,

51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.421, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 60.22, 60.23, 60.24, продажба на стоки од консигнационен склад на стоки, складови, реекспорт, малограничен промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Овластувања: друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара друштвото со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет ќе го застапува Лилјана Шереметовска - управител без ограничувања.

Основната главница на друштвото изнесува 5.000,00 дем или 154.900,00 денари.

Истапува основачот Васко Шеровски од с. Црнобуки, Битола.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2285/99. (15561)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 2010/99, на регистарска влошка бр. 008166 го запиша во трговскиот регистар претворањето во ДОО на Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало ТЕХНОПРОМ Мери и Стефче ДОО Битола, ул. "Дарвинова" бр. 20.

Основачи: Мери Димовска од Битола и Стевче Димовски од Битола.

Дејности: 32.10, 32.11, 32.12, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, продажба на стоки од консигнациони складови на стоки, складови, реекспорт, малограничен промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Овластувања: друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и одговара со сите свои средства.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Мери Димовска - управител без ограничувања.

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Мери Димовска - управител без ограничувања.

Основната главница на друштвото изнесува 10.020,00 дем или 320.640,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 2010/99. (15562)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 613/99, на регистарска влошка бр. 1-15021 го запиша во судскиот регистар отстапувањето на основач на Приватното претпријатие за трговија и услуги увоз-извоз "ЦАФИ" Струга п.о. Струга, ул. "Далјани" бр. 18.

Отстапување на основачот лицето Наумовска Мимоза од Приватното претпријатие за трговија и услуги увоз-извоз "Цафи" Струга п.о. Струга, ул. "Далјани" бр. 18.

Основач останува само лицето: Фијат Цаноски од Струга, "Далјани" бр. 18.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 613/99. (15563)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 307/2000, на регистарска влошка бр.

004244 го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на "КИКОТЕКС" - Друштво со ограничена одговорност за производство на текстилна конфекција основано од едно правно лице - Кичево, ул. "Магистрален пат" бр. 20.

Предметот на работење на Друштвото се проширува со следните дејности: 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 307/2000. (15564)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 127/99, на регистарска влошка бр. 1-668 ја запиша во судскиот регистар промената на назив и директор на Државното средно училиште Гимназија "Мирче Ацев" Прилеп со П.О. ул. "Горче Петров" 96а.

Гимназија "Мирче Ацев" Прилеп, го менува називот, согласниот Одлука за давање согласност на Статутот на Државното средно училиште Гимназија "Мирче Ацев", Прилеп.

Се именува Петреска Нивка за директор на Државното средно училиште Гимназија "Мирче Ацев" Прилеп.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 217/99. (15566)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 314/2000, на регистарска влошка бр. 000857 го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејност на Трговец поединец за превоз на патници со такси автомобили ИДРИС ЛИМАН МАК-СУСТОСКИ Лабуништа т.п. Лабуништа.

Дополнување на дејноста со следните дејности: 60.21 и 60.23.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 314/2000. (15567)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 320/2000, на регистарска влошка бр. 002314 ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник, и лице овластено на Друштвото за трговија на големо и мало, производство, сервис, монтажа, услуги, увоз-извоз "МАК-ПРОМЕТ" на Кристијан Христов ДООЕЛ Битола, ул. "Партизанска" 81/9.

Во правниот промет со трети лица Друштво за трговија на големо и мало, производство, сервис, монтажа, услуги, увоз-извоз "МАК-ПРОМЕТ" на Кристијан Христов ДООЕЛ Битола, ул. "Партизанска" 81/9, настапува во свое име и за своја сметка.

Управител: Кристијан Христов од Битола, ул. "Партизанска" бр. 81/9.

Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Истапува: Марија Христова - му престануваат овластувањата за застапување и се брише од судскиот регистар.

Истапува содружникот Мирка Христова и му го отстапува влогот од 10.000 дем или 316.000,00 ден. според билансот на состојба на новиот основач Кристијан Христов.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 320/2000. (15568)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 300/2000, на регистарска влошка бр. 004974 го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Друштвото за електроника, дизајнирање и производство Самакоски Лилјана и Благоја МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Горе Горески" 5.

Основачот на Друштво за електроника, дизајнирање и производство Самакоски Лилјана и Благоја МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп ДОО, основано и регистрирано при ОС-Битола под рег. влошка 01004974-3-03-000 и Трег. 3785/98, врши зголемување на основачкиот влог за износ од 1.920.000,00 ден. или 60.000 дем.

Со тоа основната главнина на друштвото се менува и изнесува 232401 дем.

Процентуалното учество на основачите се менува и сега е:

- 1 - Самакоска Лилјана - 5.600 дем, или 2.4%
- 2 - Самакоски Благоја - 226.801 дем, или 97.6%.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 300/2000. (15569)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 217/2000, на регистарска влошка бр. 001924 го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата на Друштвото за производство, трговија и услуги Петре Трајко Гаговски УНИОН и др. увоз-извоз, Битола ДОО, Битола, ул. "Ружа Делчева" бб.

Со одлука на друштвото, односно на подружниците се врши зголемување на основната главница на Друштвото за износ од 500.000.00 денари, и тоа секој од подружниците по една половина.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 217/2000. (15570)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Птррег. бр. 1009/99, на регистарска влошка бр. 0200691 2?-7-09-013, го запиша во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145 Подружница Рудина, Гевгелија ул. "Железничка" бб.

Дејности: управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агромилиоративни мерки (отстранување на нежелни растителни видови, заштита од лежари и болести и др.), одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.), промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други мешовити стоки, промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки, вештачко осеменување на овци, инвентаризација на пасишта.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птррег. бр. 1009/99. (14500)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Птррег. бр. 1004/99, на регистарска влошка бр. 0200691 2?-7-09-005, го запиша во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145 Подружница Шара, Тетово ул. "29 Ноември" бб.

Основач: Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145 Скопје. Назив на Подружницата: Подружница Шара, Тетово. Седиштето на Подружницата се наоѓа на ул. "29 Ноември" бб Тетово.

Дејност на Подружницата е следната: управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агромилиоративни мерки (отстранување на нежелни растителни видови, заштита од лежари и болести и др.), одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.), промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други мешовити стоки, промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки, вештачко осеменување на овци, инвентаризација на пасишта.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во име и за сметка на Јавното претпријатие. За обврските сторени во правниот промет од Подружницата одговара Јавното претпријатие.

Лице овластено на Подружницата е Халил Салихи - раководител со ограничени овластувања до 60.000, 00

денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП за склучување на договори за користење на пасишта и располагање на средства од акредитивот на Подружницата.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птррег. бр. 1004/99. (14501)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Птррег. бр. 997/99, на регистарска влошка бр. 02006912 7-09-002, го запиша во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145 Подружница Брежа, Велес ул. "Димо Хаци Димов" бр. 23.

Дејности: управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агромилиоративни мерки (отстранување на нежелни растителни видови, заштита од лежари и болести и др.), одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.), промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други мешовити стоки, промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки, вештачко осеменување на овци, инвентаризација на пасишта.

Тодорка Бабунска в.д. раководител со ограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птррег. бр. 997/99. (14502)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Птррег. бр. 1010/99, на регистарска влошка бр. 0200691 2?-7-09-007, го запиша во трговскиот регистар основањето на подружница на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145 Подружница Лера, Гостивар ул. "Беличица" бр. 123.

Називот на Подружницата гласи: Подружница Лера, Гостивар. Седиште: се наоѓа на ул. "Беличица" бр. 123 Гостивар. Основач: Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 145 Скопје.

Дејност на Подружницата е следната: управување и одржување на пасишта, примена на агротехнички и агромилиоративни мерки (отстранување на нежелни растителни видови, заштита од лежари и болести и др.), одржување и изградба на инфраструктурни објекти (бачила, настрешници, достапни патишта, водопоила, базени за капење на добиток и др.), промет на мало со млеко и млечни производи, добиточна храна, репроматеријали за корисниците на пасишта и други, промет на големо со добиток, млеко и млечни производи, лековити билки и плодови и други мешовити стоки, вештачко осеменување на овци и инвентаризација на пасишта.

Подружницата во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за сметка на Јавното претпријатие. За обврските сторени во правниот промет од Подружницата одговара Јавното претпријатие. Лице овластено на Подружницата Лера, Гостивар е Срнишца Србиновски-в.д. раководител со ограничени овластувања до 60.000,00 денари, а над тој износ потребна е согласност од директорот на ЈП за склучување на договори за користење на пасишта и располагање на средства од акредитивот на Подружницата.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Птррег. бр. 1010/99. (14503)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1441/2000, на регистарска влошка бр. 020264 60?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за работи во градежништвото БЕТОН II-ро ГРАДИЛИШТЕ ДГ Бетон АД ДООЕЛ Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15.

Фирмата е основана со акт-Изјава бр. УЗП 188 од 28. 02. 2000 година. Основач е ДГ Бетон АД Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 20.51, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 26.82, 28.11, 28.12, 36.11, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.45, 50.20, 50.50, 60.23, 60.24, 74.20, 74.20/3, 74.70.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сиот свој имот. Лице овластено за застапување на Друштвото е Ивановски Андреја-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1441/2000. (14504)

Основниот суд Скопје I во Скопје, со решението Трег. бр. 1206/2000, на регистарска влошка бр. 0202751 5?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги БОМБО-ПРОМЕТ Константин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. "Девол" бр. 21 б.

Називот под кој ќе работи друштвото е: Друштво за трговија и услуги БОМБО-ПРОМЕТ Константин ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. Седиштето ќе биде на ул. "Девол" бр. 21 б Скопје.

Дејности на друштвото: 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основач на друштвото ќе биде лицето Аник Константин од Скопје, ул. "Девол" бр. 21 б.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Аник Зоран-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I во Скопје, Трег. бр. 1206/2000. (14505)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гостивар, со решение Зг.бр. 6/2000 од 7.03.2000 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 8/2000, се запишува Здружението на земјоделски производители "Агро-Лео 2000" - Гостивар, кое го застапува неговиот претседател Милован Гаврилоски.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат да се зголеми производството на земјоделските производи, максимално користење на природните земјоделски ресурси во земјава со цел добивање површина храна, унапредување на земјоделското производство преку запознавање на најсовршени достигнувања во земјоделското производство, преработка, како и маркетинг, подобрување на животниот стандард на индивидуалните земјоделци и друго.

Од Основниот суд во Гостивар. (25387)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг.бр. 10/2000 во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на корисници на вода за наводнување од ХМС "Брегалница" за линии 14, 15, 16, 17 и "Лака", од с.Зрновци, со седиште во с.Зрновци, општина Зрновци.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Димитрије Савев од с.Зрновци.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на остварување и заштита на економски технички и други права и интереси на земјоделците (корисници на вода за наводнување) за подобрување на ефикасноста на наводнувањето.

Здружението на корисници на вода за наводнување ХМС "Брегалница" за линии 14, 15, 16, 17 и "Лака" од с.Зрновци, стекнува својство на правно лице од 12.07.2000 година.

Од Основниот суд во Кочани. (25773)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П.РЕГ.ЗГ.бр. 71/2000 од 07.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Клубот за реален аикидо "ИРИМИ-НАГЕ" од Скопје.

Се одобрува упис во Регистарот на Здружението на граѓани и фондации на Клубот за реален аикидо "ИРИМИ-НАГЕ" од Скопје, со седиште во салата на ДРГ Партизан - Чаир, ул. "Дон Кенеди" бб, Скопје.

Дејноста на Клубот за реален аикидо "ИРИМИ-НАГЕ" е: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на аикидо спортот, координирање и усогласување на програмските активности на членовите, учество на аикидо натпревари и манифестации, водење грижа за објектите во кои се врши тренингот, здравствена заштита на своите членови, организирање на натпревари од пријателски и официјален карактер, соработка со сите аикидо клубови во државата.

Со денот на запишувањето во Регистарот, Клуб за реален аикидо "ИРИМИ-НАГЕ" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26031)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П.РЕГ.ЗГ.бр. 55/2000 од 14.07.2000 година во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации на Граѓанското здружение на бошњаци, роми, македонски муслимани "ЕЛ-ИТИСАМ" од Скопје, со седиште на здружението во Скопје, ул. "II Македонска бригада" бр. 80, локал 3.

Основните цели и задачи на граѓанското здружение на бошњаци, роми, македонски муслимани "ЕЛ ИТИСАМ" од Скопје, е од хуманитарен и добротворен карактер кое ќе се залага да помогне и унапреди изградбата и промоцијата на исламската интелектуална мисла и ќе се залага да се развива меѓурелигиска толеранција, дијалог и соработка за намалување на културните разлики.

Со денот на запишувањето на здружението во Регистарот за здруженија на граѓани и фондации 14.07.2000 година граѓанското здружение на бошњаци, роми, македонски муслимани "ЕЛ-ИТИСАМ" Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (26015)

Основниот суд во Гостивар, со решение ЗГ.бр. 20/2000 од 13.07.2000 година, го запиша следното:

Во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 22/2000, се запишува здружението Еколошко спортско риболовно здружение на граѓани на РМ "Вардар" - Гостивар, со седиште во Гостивар, ул. "М.Симоноски" бр. 60, со овластено лице за застапување Башким Фејзулаи, ул. "М.Симоноски" бр. 60, Гостивар.

Основните цели на дејствување на здружението се однесуваат на: заштита на флората и фауната, преземање на дејности за заштита на реката Вардар за заштита на сите водни текови на општина Гостивар, преземање на акции за расчистување на депонии по коритата на реките и водотоците и шумите, преземање на акции за спречување на нови депонии, пошумување на

голини и ридови, заштита на воздухот, на почвата и сите други активности кои се поврзани со екологијата на животната средина, давање разна помош во храна, облека и други средства на лица загорзена од социјална природа

Од Основниот суд во Гостивар. (26248)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 54/2000 од 22.06.2000 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки и услуги на големо и мало "Мартин-компани" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Лука Геров" бр. 19 и жиро сметка бр. 40120-601-291746, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над Претпријатието за промет на стоки и услуги на големо и мало "Мартин-компани" увоз-извоз ДОО, Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од Регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24914)

Со решение на Основниот суд во Велес, Ст.бр. 14/96 од 04.07.2000 година, Одлуката за сопственичка трансформација на ДОО "Велеспром" од Велес, бр. 03-836 од 23.11.1998 година е прифатена.

Се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација врз основа на Мислењето на Агенцијата на Република македонија за приватизација по предложената трансформација на ДОО "Велеспром" од Велес, бр. 02-3901/1 од 26.06.2000 година.

Стечајната постапка над ДОО "Велеспром" од Велес, се запира.

Од Основниот суд во Велес. (24978)

Со решение на Стечајниот совет Ст.бр. 45/98 од 28.06.2000 година отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ГО-ДА комерц" ЦО увоз-извоз, со седиште на ул. "Трајко Панов" бр. 20, Велес и жиро сметка бр. 41600-601-27151 што се води при ЗПП Филијала Велес, со решение на овој суд Ст.бр. 45/98 од 20.09.1999 година, се запира поради непостоење на имот за намирување на трошоци на стечајна постапка, ниту имот што би влегол во стечајната маса.

Стечајната постапка се заклучува.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од Регистарот при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Примерок од решението да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд во Велес. (25114)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 156/00 од 13.06.2000 година над ПП "Фикри" од Битола, ул. "Козјак" бр. 100, Филијала Битола, се отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25401)

Со решение на Основниот суд во Велес, Ст.бр. 8/96 од 29.06.2000 година, беше заклучена стечајната постапка против Услужно трговско претпријатие "ИЗОТЕКТ" од Градско, со жиро сметка бр. 41600-601-28507.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од Регистарот на претпријатија при Регистрациониот суд Основен суд Скопје I - Скопје.

Се задолжува стечајниот управник по приемот на ова решение да достави до стечајниот совет, завршен извештај за работата.

Од Основниот суд во Велес. (25402)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 153/2000 од 7.07.2000 година над ПП "Васко Илија Бојковски БВБ" с.Јанкоец, Ресен, со дејност - трговија, со жиро сметка бр. 40300-601-48363 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25403)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 144/2000 од 19.06.2000 година над ПП "Натома" ул. "Д-р Рајс" бр. 4, Битола, со дејност - трговија, со жиро сметка бр. 40300-601-37053, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25404)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 175/2000 од 7.07.2000 година над ПП "Шошло Транс" од Битола, ул. "Прохор Пчински" бр. 13, со дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-73770 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25405)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 174/2000 од 7.07.2000 година над ПП "Браќа М-Н" с.Долна Бела Црква, Ресен, со дејност - трговија, со жиро сметка 40300-601-55060, при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (25406)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр. 22/2000 од 30.06.2000 година отвори стечајна постапка на должникот Трговец поединец "Наполеон - Леон Наке Решкоски" од Кичево, ул. "Борис Дамјаноски" бр. 2 и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува отворената стечајна постапка на должникот согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (25407)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 90/2000 од 4.07.2000 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за производство, услуги - трговија на големо и мало, увоз-извоз "Динго" Прилеп, П.О., со седиште на ул. "Благоја Василески" бр. 22, запишан на регистарска влошка 1-14708 во Окружен стопански суд во Битола, со дејност - друга трговија со мешовити стоки со прехранбени производи, со жиро сметка 41100-601-33668 во ЗПП - Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (25408)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение Ст.бр. 10/2000 од 23.06.2000 година, отворена е стечајна постапка над ТП на големо и мало со прехранбени и непрехранбени производи "Маркинс" експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (25409)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение Ст.бр. 6/2000 од 27.03.2000 година, отворена е стечајна постапка над ППТУ "Чорбаџија" од Гостивар, но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (25410)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение Ст.бр. 5/2000 од 27.03.2000 година, отворена е стечајна постапка над ППТТУ "Конфорама" ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (25411)

Основниот суд во Кичево, со решението Ст.бр. 29/2000 од 10.07.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги Илиески Трајче "Игоник пром" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, бул. "Ослободување" 45, со жиро сметка бр. 40320-601-79568 при ЗПП Експозитура Кичево.

Се заклучува стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за трговија и услуги Илиески Трајче "Игоник пром" увоз-извоз ДООЕЛ, поради немање на средства, согласно член 64, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (25412)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 44/99 од 12.06.2000 година, отвори стечајна постапка над должникот ПП "Каулитас - интернационал" Охрид, со седиште на ул. "Абас Емин" бр. 79 во Охрид, со жиро сметка бр. 41000-601-33631, што се води при ЗПП Филијала во Охрид, и истата нема да се спроведува, се заклучува од причини што имотот на должникот што би влегол во стечајната маса е со незначителна вредност.

Од Основниот суд во Охрид. (25413)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 107/2000 од 7.07.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "ТА промет" ДООЕЛ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (25774)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 111/2000 од 3.07.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП "Хермес" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од Регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (25775)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 44/2000 од 6.07.2000 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за промет и услуги "Мавис" Георѓи извоз-увоз, ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Октомвриска револуција" бр. 8/1-1 и жиро сметка 40120-601-201950 запишан во Трговскиот регистар на регистарска влошка бр. 020162727-8-01-0-0-0.

За стечаен управник се определува Зоран Илиќ од Скопје, со седиште на ул. "Кеј 13 Ноември" бр. 14-28.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе се одлучат за натамошниот тек на постапката

(извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 14.09.2000 година во 12,10 часот во соба бр. 44, во зградата на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласна табла во судот и во "Службен весник на РМ"

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26030)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст.бр. 15/2000 година од 29.06.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "Кони-Пром" Радмила ДООЕЛ, увоз-извоз Куманово, ул. "11 Октомври" 1/1-18 и со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од Трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (26133)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1369 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "Адамас" ц.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр.159 б, Скопје, со жиро сметка 40100-601-6720.

За ликвидатор се определува лицето Филиповски Љубомир, ул. "АСНОМ" бр.68-2/20.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24943)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 404/99 од 05.04.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "Суљо Комерц" експорт - импорт ДОО од Скопје, ул. "7-ми Јули" бр. 76 а, Скопје, со жиро сметка 40100-601-384756.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка, ул. "Рудо" бр.61.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24964)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1351/99 од 14.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, трговско друштво "Рис 2" Мирјана и други д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Руцер Бошковски" бр. 21/2-10, Скопје, со жиро сметка 40120-601-358054.

За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска Костадинка, ул. "Пелистерска" бр.1-3/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24963)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1324/99 од 03.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "Врела Комерц" ц.о. од Скопје, с. Грчец, со жиро сметка 40120-601-52069.

За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска Костадинка, ул. "Пелистерска" бр.1-3/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24962)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1283 од 09.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија "Изо Комерц" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, с. Крушок, со жиро сметка 40120-601-57002

За ликвидатор се определува лицето Дојчиновска Костадинка, ул. "Пелистерска" бр.1-3/10.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24961)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1368/2000 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "Бутик Клеопатра" ц.о. од Велес, ул. "Марксова" бр. 4/1, со жиро сметка 41600-601-41315.

За ликвидатор се определува лицето Драган Мирчев, ул. "Марксова" бр 4/1

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24969)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 268/95 од 01.11.1995 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "Тешмир" ц.о. експорт-импорт од Тетово, ул. "Занаетски центар Базар" бр. 25, со жиро сметка 41500-601-3978.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од

30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25781)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1572/2000 од 14.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "Саб компани" д.о.о. експорт - импорт од Скопје, ул. "Коце Металец" бр. 15, со жиро сметка 40110-601-377721.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, ул. "АВНОЈ" бр.68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26027)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1321/99 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги на големо и мало "Марбет - импорт" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Киро Крстевски Платник" бр. 21, со жиро сметка 40100-601-359415.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, ул. "АВНОЈ" бр.68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26028)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1746/2000 од 15.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Кире - Комерц" д.о.о. експорт - импорт, од Скопје, ул. "Благоја Стефковски" бр. 3/33, со жиро сметка 40110-601-292369.

За ликвидатор се определува лицето Крстевски Кирче, ул. "Благоја Стефковски" бр.3/33.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (26029)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено на КП бр. 429/2, план 3, скица 9, во м.в. "Внешта Епр", култура лозје, класа 6, во вкупна површина од 757 м², во КО Чифлик, сопственост на Наковски Илија од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 169, нас.Илинден, за продажна цена од 49.205,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ",

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудава, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Емилија Манолева од Скопје, општина Чаир, ул. "II Македонска бригада" ТЦ Скопје-Север 33/кат. (24618)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 3429/4, план 12, скица 33, на м.в. "Кисела Вода", нива 6 класа, со вкупна површина од 500 м², сопственост на Зоран Чоневски од Скопје, според ПЛ бр. 682, на КО Кучково, за цена од 90 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (24901)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 5694/3, нива во м.в. "Јурија", со површина од 980 м², КО Кучевиште, дека сопственикот на наведената парцела Савиќ Љубинко, ја продава наведената парцела по цена од 120 денари за м², Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачите ќе ја продадат на друг купувач. (24946)

Сопственикот Анчевски Санде, продава нива 4 класа, во површина од 484 м², во м.в. "Прелази", кој лежи на КП бр. 54/7, КО Страхојадица, според ПЛ бр. 150, по цена од 30 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (25150)

Се врши продажба на недвижен имот: пасиште 6 класа, со површина од 1.891 м², што се наоѓа на КП бр. 3057, план 7, скица 16, на м.в. "Кинджулица", КО Долно Соње, сопственост на Димитрија Велковски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (25347)

Се врши продажба на 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште КП бр. 331, план 3, скица 7, м.в. "Јурија", култура нива, класа 3, површина 2490 м² и на КП бр. 331, план 3, скица 7, култура нива, класа 2, површина 3090 м² во КО Стајковци, сопственост на Смилевски

Ацо и Крсто од Скопје, с.Стајковци, по цена од 15 ДЕМ за м², во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје. (25384)

Се врши продажба на 1/2 идеален дел од земјоделско земјиште на КП бр. 2899, план 11, скица 18, м.в. "Куклевица", култура нива, класа 4, површина 2088 м² во КО Црешево, сопственост на Трпковски Трајан од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 17, по цена од 15 ДЕМ за м² во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, ТЦ "Автокоманда", општина Гази Баба, Скопје. (25385)

Се продава нива КП бр. 340, КО Арачиново, со површина од 3580 м².

Се понудуваат граничарите на наведената нива да се јават за купување на истата за цена од 15 ДЕМ за м², да се јават во рок од 30 дена од објавувањето, кај нотарот Боровој Стојковски, Г.Бара, Автокоманда - Пензионерски, во спротивно го губат првенственото право на купување. (25386)

Се продава земјоделско земјиште 1/3 нива со КП бр. 153/40, во м.в. "Црно Поле", класа 3, во површина од 2529 м², заведена во ПЛ бр. 755 за КО Режановце, сопственост на Златановски Драган од Куманово, ул. "Моша Пијаде" бр. 16/37, за цена од 150,00 денари за м².

Се повикуваат соседите - граничари, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3. (25388)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 635, во м.в. "Село", пасиште со површина од 417 м², во КО Корешница, и КП бр. 636, во м.в. "Село", нива, со површина од 1648 м², во КО Корешница, сопственост на Бекири Зеќир од с.Дуброво, Неготино, цена на продажба 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (25384)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 732, на м.в. "Сендерица", класа 4, во површина од 5202 м², заведен во ПЛ бр. 3, за КО Дрмени, сопственост на продавачот Тасевски Косте Владе од с.Дрмени - Ресен, за цена од 341.772,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (25384)

Се продава земјоделско земјиште и тоа овошна градина на КП бр. 3110, на м.в. "Брањејнца", класа 3, во површина од 3516 м², заведен во ПЛ бр. 2033 за КО Ресен, сопственост на продавачот Шемшединовски Ирфан Ремзи од Ресен, за цена од 224.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (25391)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено на КП бр. 1790 и 1791, план 7, скица 13, м.в. "Потоочане - Ускравиште", ливада 4 класа, со површина од 1260 + 1282 м², во КО Градец, сопственост на Мамути Шемси, Мамуди Шабанали и др., за цена од 640.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноси" бб, Гостивар. (25392)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 683/14 и 692/4, скица 5, план 3, м.в. "Падисте", класа 7, со површина од 400+1000 м², во КО Здунје, сопственост на Мазлами Алим, Усеини Цоабир и др., за цена од 420.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Браќа Гиноси" бб, Гостивар. (25393)

Се продава земјоделско земјиште во КО Росоман, Кавадарци, КП бр. 4123, дел 1, план 056, скица 577, м.в. "Бостаниште", култура - лозје, класа 2, со површина од 2029 м² и КП бр. 4123, дел 3, план 012, скица 076, м.в. "Курија", култура - лозје, класа 2, со површина од 1968 м², во сопственост на Данаил Николов од Кавадарци, за цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (25394)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 7530/2, план 014, скица 014, на м.в. "Глувчовец", класа 6, со површина од 2086 м², видно од ИЛ бр. 3435 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Марика Андонова, ул. "Гуро Салај" бр. 15, за цена од 32.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (25395)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 1360/2 на м.в. "Братковец", нива 6 класа, во површина од 956 м² и КП бр. 1360/3 на м.в. "Братковец", нива 6 класа, во површина од 956 м², или се вкупно 1912 м², што се води по ПЛ бр. 329 за КО Селце, за вкупна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштето кое се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, ул. "ЈНА" бр. 10, Тетово. (25397)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 4214, план/скица 20/39, на м.в. "Тараник", култура - нива 4 класа, со површина од 4808 м², на КО Дебар, опишано по ПЛ бр. 2817, за цена од 120.000,00 денари, сопственост на Томини Алит Надири од Дебар.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутра, ул. "Атанас Илиќ" бб, Дебар. (25398)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 4, план 50, со површина од 771 м², во КО Извор, м.в. "Ограда" нива 4 класа, сопственост на Димковски Марко од Извор - Велес, за цена од 47.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Миодраг Стојановски, ул. "Гоце Делчев" бр. 4, Велес. (25399)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 814/1, план 006, скица 037, на м.в. "Соата", класа 4, со површина од 7119 м² и нива на КП бр. 814/2, план 006, скица 037, на м.в. "Соата", класа 4, со површина од 2436 м², видно од ИЛ бр. 131, за КО Паликура, сопственост на Трајанка Ристова од Градско, ул. "Душан Кирик" бр. 2, за цена од 201.500,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писме-

ни понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (25400)

Се продава земјоделско земјиште во КО Миравци, нива на КП бр. 3242/2, план 16, скица 98 во м.в. "Суа Река", класа 3, со површина од 733 м², и нива на КП бр. 3335/3, план 16, скица 50, м.в. "Иловица", класа 3, со површина од 998 м², во КО Миравци, сопственост на Спасова Велика од Миравци, за вкупна цена од 6.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Васо Карајанов" бр. 4, Гевгелија. (25770)

Се продава земјоделско земјиште во КО Дебриште, Кавадарци, КП бр. 243, дел 2, план 004, скица 013, м.в. "Бучарка", култура - нива, класа 1, со вкупна површина од 1800 м², во сопственост на Милан Пановски, видно од ИЛ бр. 153, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (25771)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 3023/12, во м.в. "Молатемов лак", нива со површина од 3722 м², во КО Неготино - вон, сопственост на Ангелов Перо од Неготино, ул. "Даме Груев" бр. 121, цена на продажба 62.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гедо од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (25772)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во општина Чаир, ги известува сопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 326/3, нива во м.в. "Зеленковац", со површина од 1891 м², КО Бродец, дека сопственикот на наведената парцела Николовски Живко, ја продава наведената парцела по цена од 60 денари за м². Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачите ќе ја продадат на друг купувач. (25969)

Се продава земјоделско земјиште - нива КП бр. 1246/1, на м.в. "Село", овошна градина 4 класа, целата во површина од 320 м², запишана во ПЛ бр. 1195, на КО Доброште, сопственост на Рустем Риза Хаџи од с. Доброште за вкупна цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (26054)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 2922/3, план 001, скица 076, на м.в. "Тенеджица", класа 5, со површина од 2427 м², видно од ИЛ бр. 1210 за КО Росоман, сопственост на Велика Таковска од Скопје, ул. "Финска" бр. 210-а, за цена од 30.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопственици и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (26090)

Се продава земјоделско земјиште - нива, построено на КП бр. 1075, план 2, скица 8, м.в. "Гладница", класа 4, со површина од 1390 м², во КО Блаце Петровец, сопственост на Цветковски Гуро од Скопје, ул. "503" бр. 63, с.Јурумлери, за купопродажна цена од 45 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" бб, Скопски саем, Скопје. (26247)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 486/36, план 3, скица 9, на м.в. "Стара Воденица", нива 3 класа, со вкупна површина од 600 м², сопственост на Добре Димитријоски од Прилеп, според ПЛ бр. 1592 на КО Волково, за цена од 320 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (26216)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 355, дел 8, на м.в. "Црквиште", нива 3 класа, со вкупна површина од 990 м², сопственост на Александар Јанковски од Скопје, според ПЛ бр. 3008, за КО Волково, за цена од 320,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (26128)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

"Пасош бр. 848625/96 издаден од ОВР Струга на име Кочоска Елида, ул. "Гоце Делчев" бр.36, Струга.26059

Пасош бр. 1320798/99 издаден од ОВР Струга на име Луфи Ресми, с. Велешта, Струга. (26060)

Пасош бр. 0641778/95 издаден од УВР - Скопје на име Зилбихар Таири, с.Сарај, ул. "М.Тито 4" бр. 97 а, Скопје. (26075)

Пасош бр. 1176738/99 издаден од УВР - Куманово на име Имери Имер, ул. "Осогово" бр. 3, Куманово. (26094)

Пасош бр. 1146571/95 издаден од ОВР - Делчево на име Трајковски Новко, с. Градско, Делчево. (26092)

Пасош бр. 1321177 издаден од УВР - Велес на име Саздова Зорица, ул. "Б. Керков" бр. 40, Велес. (26094)

Пасош бр. 687116/95 издаден од УВР - Скопје на име Милошески Жарко, ул. "Ц. Поповиќ" бр. 2/3-17, Скопје. (26095)

Пасош бр. 974584/94 издаден од УВР - Скопје на име Богојоски Гошо, ул. "50 Дивизија" бр. 39/27, Скопје. (26131)

Пасош бр. 974583/96 издаден од УВР-Скопје на име Богојоска Љубица, Г. Оризари ул. 2 бр. 10, Скопје. (26149)

Пасош бр. 590902 издаден од УВР - Гостивар на име Исмаили Исмаилпаша, ул. "Т. Богдановски" бб, Гостивар. (26149)

Пасош бр. 1235113/99 издаден од УВР - Скопје на име Алиов Фуат, с. Д. Свиларе, Скопје. (26150)

Пасош бр. 1342001/99 издаден од УВР - Тетово на име Велија Самир, с.Г. Речица, Тетово. (26151)

Пасош бр. 1379158/2000 издаден од УВР - Скопје на име Петковска Ирена, ул. "Р. Хаџипанзова" бр. 1/22, Скопје. (26165)

Пасош бр. 906305/96 издаден од УВР - Скопје на име Ерган Даџиќ, бул. "Ј. Сандански" бр. 47/2, Скопје. (26204)

Пасош бр. 1153731/98 издаден од УВР - Скопје на име Папакузов Александар, ул. "Б. Стефковски" бр. 18, Скопје. (26204)

Пасош бр. 1056736 на име Страџк Снежана, ул. "Никола Карев" бр. 3, Штип. (26211)

Пасош бр. 1352992/00 издаден од УВР - Скопје на име Тасевска Лидија, ул. "Волвоградска" бр. 1/18, Скопје. (26212)

Пасош бр. 0916890 на име Јанев Александар, ул. "Словенска" бр. 54, Кавадарци. (26218)

Пасош бр. 1146/28 на име Ариф Илкур, Гостивар. (26229)

Пасош бр. 899925 издаден од УВР Струмица на име Петре Димитров, с. Василево бр. 235, Струмица. (26229)

Пасош бр. 0993346 издаден од ОВР Винаџица на име Шевченко Туркам, ул. "Македонска" бр. 35, Винаџица. (26232)

Пасош бр. 1390053/00 издаден од ОВР Струга на име Села Аргјент, ул. "Славеј планина" бр. 17, Струга. (26232)

Пасош бр. 885458 на име Атмије Адили, ул. "Охридска" бр. 34, Охрид. (26232)

Огласот објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 55/00, на име Владо Грнарски за пасош бр. 434694/94 се сторнира. (26233)

Пасош бр. 455822/94 издаден од УВР Тетово на име Нухи Бедри, с. Одри, Тетово. (26233)

Пасош бр. 455938 издаден од УВР Тетово на име Нухи Авуше, с. Одри, Тетово. (26234)

Пасош бр. 1314278/99 издаден од УВР Тетово на име Нухи Метлахе, с. Одри, Тетово. (26235)

Пасош бр. 1314277/99 издаден од УВР Тетово на име Нухи Фитим с. Одри, Тетово. (26236)

Пасош бр. 1276960 издаден од УВР Тетово на име Садики Бахије, с. Ларце, Тетово. (26237)

Пасош бр. 607220 издаден од УВР - Скопје на име Ставрев Чедо, бул. "ЈНА" бр. 23/10, Скопје. (26238)

Пасош бр. 994895 издаден од УВР Тетово на име Исмаили Амет, с. Стримница, Тетово. (26239)

Пасош бр. 1164051 издаден од УВР Скопје на име Ариф Агим, с. Танушеви, Скопје. (26240)

Пасош бр. 1325566/99 издаден од УВР Скопје на име Развановиќ Зумрета, с. Батинци, Скопје. (26241)

Пасош бр. 1116555 издаден од УВР Скопје на име Александар Пишев, Бул. "Јане Сандански" бр. 107-1/1, Скопје. (26242)

Пасош бр. 0705941 издаден од УВР Скопје на име Шарковска Слободанка, с. Љубанци, Скопје. (26243)

Пасош бр. 1213372 издаден од УВР - Гостивар на име Асип Алиу, с. Чајле, Гостивар. (26249)

Пасош бр. 1200187 издаден од УВР - Гостивар на име Аднан Мустафаи, с. Чегране, Гостивар. (26250)

Пасош бр. 1170041/98 издаден од УВР - Скопје на име Блажевски Борис, ул. "МАПО" бр. 6/2-1, Скопје. (26262)

Пасош бр. 1007357 издаден од УВР - Скопје на име Наџ Јозеф, бул. "АСНОМ" бр. 68/30-3, Скопје. (26262)

Пасош бр. 1080996 на име Васко Јовановски, ул. "Крсто Нале" бр. 110, Битола. (26264)

Пасош бр. 1242919 издаден од УВР - Велес на име Вејселовски Сеат, с. Мелница, Велес. (26266)

Пасош бр. 244409/94 издаден од УВР - Тетово на име Рамадани Асалан, с. Одри, Тетово. (26268)

Пасош бр. 1215557 издаден од УВР - Куманово на име Селмани Шпреса, с. Черкези, Куманово. (26269)

Пасош бр. 410062 издаден од УВР Струмица на име Вакпирџиева Вера, ул. "Васил Сурчев" бр. 3, Струмица. (26271)

Пасош бр. 962979 издаден од УВР Гостивар на име Јашари Шефкије, с. Неготин, Гостивар. (26271)

Пасош бр. 1166218 издаден од УВР Тетово на име Даути Иљир, ул. "113" бр. 28, Тетово. (26272)

Пасош бр. 1430621 издаден од УВР Тетово на име Зекири Арбреша, ул. "Благоја Тоска" бр. 149, Тетово. (26272)

Пасош бр. 0657915 издаден од УВР Прилеп на име Стеваноски Љубе, ул. "Б. Талески" бр. 171, Прилеп. (26285)

Пасош бр. 1190551 на име Медиу Даут, с. Дебреше, Гостивар. (26285)

Пасош бр. 199664 на име Ибраими Мемил, ул. "М. Антески" бр. 33, Гостивар. (26286)

Пасош бр. 018425 на име Бајрам Наџи, ул. "Гоце Делчев" бр. 365/2, Охрид. (20427)

Чекови од бр. 415033 до 415052 од тековна сметка бр. 7894544 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Дрпљанин Невзета, Скопје. (26055)

Чек бр. 1853495-99 од тековна сметка 614/31 издаден од Стопанска банка на име Раде Златев, ул. "Г. Петров" бр. 40, Кочани. (26057)

Чекови од бр. 3050849 до 3050861, 2962454 и 29624555 од тековна сметка бр. 0011702509 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Капинковски Зоран, Скопје. (26093)

Чекови од бр. 4804136 до 4804145 од тековна сметка бр. 13614926 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодоровски Богдан, Скопје. (26251)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ивановска Жиро Маргарита, Скопје. (26126)

Работна книшка на име Кузев Тони, ул. "Белградска" бр. 167, Велес. (26206)

Работна книшка на име Марика Стојменова, с. Д. Подлог, Кочани. (26208)

Работна книшка на име Јосифовска Драгана, ул. "Патизанска" бр. 2/4, Охрид. (26209)

Работна книшка на име Ницева Весна, Штип. (26213)

Работна книшка на име Велендарик Жарко, ул. "Шар Планина" бр. 85, Прилеп. (26221)

Работна книшка на име Синани Ниџази, Скопје. (26221)

Работна книшка на име Коларик Миодраг, Скопје. (26221)

Работна книшка издадена од Скопје на име Голубовиќ Весна, Скопје. (26267)

Работна книшка на име Шкиљевиќ Михајло, Скопје. (26274)

Работна книшка на име Сеј Амит, Струга. (26277)

Работна книшка на име Салтиров Аџо, ул. "Илчо Корушка" бр. 6, Пробиштип. (26280)

Работна книшка на име Бајрамоски Тахир, Тетово. (26280)

Свидетелство на име Селмановски Басар, с. Бузалково, Велес. (26215)

Свидетелство на име Нушева Фекрија, с. Житоше, Прилеп. (26219)

Свидетелство за 8 одд. на име Рамиз Ганковски, с. Житоше, Прилеп. (26222)

Свидетелство за 8 одд. на име Мухамет Османи, Неготино. (26228)

Свидетелство за 1 одд. на име Алиоски Садрија, с. Дебреше, Прилеп. (26281)
 Диплома на име Златева Далиборка, нас. Тунел блок 2-1/13, Велес. (26226)
 Општ на име Колева Филка, ул. "Гоце Делчев" бр. 1, Велес. (26207)
 Здравствана книшка на име Елами Дурмисев, ул. "И. Л. Рибар" бр. 165, Штип. (26214)
 Потврда за акции на име Пандилоски Миле, ул. "С. Спироски" бр. 10, Гостивар. (26223)
 Здравствена книшка на име Ристеска Славка, Крушево. (26227)
 Даночна картичка бр. 5030997150958 издадена од Управа за приходи Скопје на име ТП "Викмар", Скопје. (26202)
 Даночна картичка бр. 4030999371052 на име "Липс Гарсија Мексикан ресторан" ул. "Битпазарска" бр. 75-а, 91000 Скопје.
 Магнетна картичка бр. 40100-601-434822, на име "Липс Гарсија Мексикан ресторан" ул. "Битпазарска" бр. 75-а, 91000 Скопје.
 Даночна картичка бр. 4030993225160 издадена од Управа за приходи на име ПППУ "Ели Мари", Скопје.
 Даночна картичка бр. 5030994105390 издадена од Управа за приходи Скопје на име Дупљак Хамдија, Скопје. (26263)
 Избирачка легитимација издадена од Министерството за правда - Скопје на име Стефановска Јадранка, ул. "Џон Кенеди" бр. 5/2-24, Скопје. (26201)
 Избирачка легитимација на име Величковска Стана, с. Мала Црцорија, Крива Паланка. (26205)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на Р.М." бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на ден 21.07.2000 година објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 33/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДБА НА КОЛЕКТОР ОД АЕРОДРОМ ОХРИД ДО КОЛЕКТОР ОХРИД-СТРУГА СО Ф400 ВО ДОЛЖИНА ОД 2,00 КМ.

I. Општи одредби

1. Набавувач на јавниот повик бр. 33/2000, е Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија" Скопје со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 1 Скопје.
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за Изведба на колектор од Аеродром ОХРИД до колектор Охрид-Струга со ф400 во должина од 2,00 км.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 16 од Законот за јавните набавки.

II. Тендерска документација

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за количеството на градежнозанатски работи кои треба да се извршат.
2. Тендерската документација понудувачот на јавниот повик може да ја подигне во просториите на Архивата на ЈПАУ "Македонија" Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 1 Скопје.

III. Содржина на понудата

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
2. Цена на набавката и валута на набавката како и начинот на плаќање.
3. Рок на завршување на работите.
4. Гаранција.
5. Рок и важност на понудата.

IV. Доставување на документација

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска способност на понудувачот (преку документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет) согласно член 22, 23 од Законот за јавните набавки како и извод од судска регистрација, изјава дека понудувачот не е под стечај како и доказ не е изречена мерка за забрана вршење на дејност.

2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавните набавки и тоа:

- Цена на набавката - 40 бода
- Рок на изведба - 30 бода
- Начин на плаќање - 15 бода
- Референтна листа - 15 бода

V. Доставување на понуда

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на јавниот повик. Во средината на пликот да биде назначена адресата на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот - понудувачот. Во ковертот треба да има уште два затворени коверти од кој едниот ја содржи финансиската документација заедно со понудата и на неа стои ознака "Понуда", а додека другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи назив "Документација" и точна адреса на испраќачот - понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. Рокови

1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) трае 15 дена од денот на објавувањето во јавните гласила сметајќи го и денот на објавување.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши 18-от ден сметајќи со денот на објавувањето во јавни гласила, а доколку тој ден падне во неработен ден отворањето ќе се изврши во следниот работен ден од 09.00 часот во просториите на ЈПАУ "Македонија" - Скопје - Сала за состаноци.

3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансиски бонитет нема да се разгледуваат.

Лице за контакт: Томислав Велевски 114-612, 114-267

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-142/2000 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПОЛОВЕН БАГЕР "ДРАГЛАЈН"

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-142/2000 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на половен багер "ДРАГЛАЈН" за потрети на РЕК "Битола", Рудник "Суводол".

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничките карактеристики на половниот багер "ДРАГЛАЈН" за потребите на ЈП "Електростопанство на Македонија", понудувачите можат да ги подигнат во административната зграда на ЈП "Електростопанство на Македонија" Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, на девети кат соба бр. 3, тел. 149-126, секој работен ден од 12⁰⁰ до 14⁰⁰ часот.

2.2. Услов за подигање на документацијата (технички карактеристики и услови) е уплата во износ од 500 денари на жиро сметка 40100-601-5012 во корист на ЈП "ЕСМ". Даночен бр. 4030989128346, депонент на Стопанска банка.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, производителот и досегашниот корисник на половен багер "ДРАГЛАЈН".

3.2. Понудувачот да достави документ со кој се потврдува дека истиот е овластен од страна на досегашниот корисник на багерот за учество на овој отворен повик.

3.3. Вкупната цена на набавката од понудата (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавните набавки, ако набавката е од странство) треба да е дадена на паритет DPP магацин на набавувачот (РЕК "Битола", Рудник "Суводол") и изразена во германски марки, со посебно искажан данок на додадена вредност.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и рокот на плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавните набавки).

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

3.7. Понудата треба да има рок на важност и тоа најмалку 45 дена.

3.8. Понудите и придружната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик и заверени од овластена организација во Р. Македонија.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавните набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавните набавки.

4.3. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

4.4. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавните набавки.

4.5. Сите документи треба да бидат оригинални или заверени копии.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавните набавки).

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија" комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.08.2000 година, во 11⁰⁰ часот, во просториите на административната зграда на ЈП "Електростопанство на Македонија", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 алинеја 1, член 16 и 17 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Народна банка на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/07-2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗАНАТСКИ РАБОТИ НА НОВИОТ ДЕЛ - ПРИЗЕМЈЕ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на отворен повик е Народна банка на Република Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Комплекс банки" б.б.

2. Предмет на набавката е прибирање понуди за изведување на градежно занатски работи на новиот дел - приземје на Народна банка на Република Македонија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

1. Предмет на отворениот повик е прибирање понуди за градежно занатски работи на новиот дел - приземје на Народна банка на Република Македонија и тоа:

- покривање на рамните непроодни тераси со бемо кров од алуминиски профилиран лим, со максимален пад од 3% поставен на потребна метална потконструкција од бемо држачи, со обработка на сите потребни спроеви и опшивки со челните и страничните сидови и обработка на сите продори на кровот (боја по избор на инвеститорот)

горно ниво	112,60 м ²
долно ниво	695,00 м ²
Вкупно:	807,60 м ² м ² 870

- изработка и монтирање на хоризонтален лежечки олук од алуминиски лим систем бемо сите потребни спојни средства, со можност за дилатирање и спој со постојните вертикални испусти, заедно со обработката на парапетните ситчиња

горно ниво	дим. 15/15 см	м ² 15,00
долно ниво	дим. 30/20 см	м ² 120,00

- изработка и монтажа на кровни светлосни лантерни, изработени од алуминиски конструкција за-стаклена со лексан или термопан стакло отпорно на удари и водонепропустливи по форма и тип на конструкција што треба да ја предложи понудувачот

58,70 x 4 = 234,80	м ² 235,00
--------------------	-----------------------

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2. Цена со сите даноци и давачки, изразена во бруто износ (во кој ќе бидат содржани царината, данокот на додадена вредност и др. издатоци и трошоци);

цената да биде изразена во денари;

3. Опис на квалитетот за извршување на работите;

4. Рок на извршување на работите;
5. Рок и начин на плаќање;
6. Гаранција;
7. Сервис;

IV. ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1.Изборот на најповолен понудувач ќе се изврши по следниве критериуми:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| - висина на цената | 300 бода |
| - квалитет | 300 бода |
| - рок на извршување на работите | 300 бода |
| - рок и начин на плаќање | 100 бода |

V. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" б.б. Скопје, секој работен ден од 8 до 14,00 часот во соба бр. 1 на VI кат.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата понудувачот должен е задолжително да ја достави следнава придружна документација.

- 1.Извод од судска регистрација;
2. Документ за бонитет издаден од ЗПП во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Сл.весник на РМ" бр. 32/98), и
3. Изјава дека понудувачот не е под стечај потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот.
4. Доказ за техничка способност на понудувачот, опис на технички средства.

VII. РОКОВИ

1. Крајниот рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето во весникот "Дневник" и "Службен весник на Република Македонија";

2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот;

3. Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид за разгледување; и

4. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен плик на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој отворен повик.

Пликој не смее да содржи никакви ознаки со кои би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика. Едниот внатрешен плик да ја содржи понудата и да носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик да ја содржи документацијата и да носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

5. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

6. Отворањето на понудите ќе се изврши на 11.08.2000 година во 9,00 часот во просториите на Народна банка на Република Македонија на ул. "Комплекс банки" б.б. Скопје во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. Понудата со придружната документација да се достави на адреса: Народна банка на Република Македонија, ул. "Комплекс банки" б.б. Скопје, по пошта или преку архивата на Банката.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и врз основа на Одлука бр. 613, Комисијата за јавни набавки на општината "Горче Петров" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/2000

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на јавниот повик бр. 5/2000 е општина "Горче Петров" - Скопје, ул. "Горче Петров" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е асфалтирање на локален пат за Никиштане - општина Горче Петров во должина од 1,7 км.

1.3. Вид и количина: дадени во тендерската документација.

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена
- докажан квалитет
- одложено плаќање во 2001 година.

1.5. Постапката на повик се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2.2. Понудата треба да биде изработена врз основа на тендерска документација;

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање и рокот на извршување на работите;

2.4. Понудата треба да има рок на важност;

2.5. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавните набавки, документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија;

2.6. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите од став 1 член 24 од Законот за јавните набавки;

2.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат посебно овластување за учество на јавниот повик согласно член 29 став 2 од Законот за јавните набавки.

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудите се доставуваат согласно член 52, 53, 54 од Законот за јавните набавки;

3.2. Секој понудувач може да учествува со една понуда;

3.3. Рок на доставување на понудата е 15 дена од денот на објавување на понудата;

3.4. Понудувачот своите понуди ги доставува на адреса општина Горче Петров, ул. "Горче Петров" бб, врз основа на тендерска документација која може да се подигне во општина Горче Петров - одделение за комунални дејности секој работен ден од 07.30 до 08.30 часот, а на претходно уплатен износ од 1.500,00 денари неповратни средства што треба да се уплати на жиро сметка 40120-656-682, д.бр. 4030998345066, депонентна банка Народна банка на Македонија - Скопје.

3.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 10.08.2000 година, во 12,00 часот, во просториите на општина Горче Петров.

3.6. Понудите кои нема да бидат доставени во цитираниот рок и направени според отворениот повик нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и член 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавните набавки на Агенцијата на Република Македонија за приватизација објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 3/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУ- ДУВАЧИ (БЕЗ ЈАВНО ОГЛАСУВАЊЕ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по јавниот повик е Агенцијата на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" 7, П.Ф. 410, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите за извршување на услуга - консултант на Агенцијата на Република Македонија за приватизација во врска со формирање на Инвестиционен Фонд.

3. Спецификација на потребните услуги ќе биде дадена во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

4. Претквалификација на понудувачите ќе се врши врз основа на:

- искуство во работа на ист или сличен проект;

- познавање на состојбите и законската регулатива во Република Македонија и во регионот сврзана со функционирањето на инвестициони фондови;

- економско - финансиски бонитет.

5. Придружни документи: кон пријавата задолжително се доставуваат биографии на учесниците и документи согласно член 35 став 2 од Законот за јавните набавки.

6. Рок за доставување - 10 дена од денот на објавување, до 15 часот локално време.

7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите треба да ги достават документите кои се приложуваат кон пријавата од точките 4 и 5 на овој повик.

2. Потребната документација се доставува во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "Не отварај", како и бројот на повикот. На ковертот не треба да има никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Документацијата се доставува на адреса: Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" 7, П.Ф. 410, 1000 Скопје

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според наводите во овој повик и Законот за јавните набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Се врши исправка во Отворениот повик бр. 63/2000 за набавка на медицински потрошен материјал - протези и пачови, со тоа што денот на јавното отворање на понудите наместо 24.07.2000 година во 11,00 часот, ќе биде 31.07.2000 година во 11,00 часот.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
2445. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател, членови на Државната изборна комисија, секретар и нивни заменици.....	3951
2446. Решение за назначување советник на министерот за правда.....	3951
2447. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за правда.....	3951
2448. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кичево.....	3951
2449. Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Шота" - Неготино Полошко.....	3952
2450. Решение за назначување потсекретар во Министерството за образование.....	3952
2451. Решение за назначување помошник на министерот за образование.....	3952
2452. Решение за назначување помошник на министерот за образование.....	3952
2453. Решение за назначување советник на министерот за образование.....	3952
2454. Решение за именување заменик на директорот на Педагошкиот завод на Македонија.....	3952
2455. Решение за назначување помошник на директорот на Педагошкиот завод на Македонија.....	3952
2456. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за здравство.....	3953
2457. Решение за назначување помошник на министерот за здравство.....	3953
2458. Решение за разрешување од должноста директор на Воспитно-поправниот дом Тетово.....	3953
2459. Решение за именување директор на Воспитно-поправниот дом Тетово.....	3953
2460. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот Тетово.....	3953
2461. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Тетово.....	3953
2462. Решение за именување директор на Затворот Гевгелија.....	3953
2463. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затворот Гевгелија.....	3954
2464. Решение за разрешување од должноста директор на Републичката управа за водостопанство.....	3954
2465. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за одбрана.....	3954
2466. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за одбрана.....	3954
2467. Решение за назначување потсекретар во Министерството за одбрана.....	3954
2468. Наредба за забрана на увоз и провоз, преку територијата на Република Македонија на домашни и диви свињи и на производи, сировини и отпадоци од свињи од Сојузна Република Југославија.....	3954
2469. Наредба за забрана на увоз и провоз, преку територијата на Република Македонија на домашни и диви чапункари и на производи, сировини и отпадоци од чапункари од Република Грција.....	3955
2470. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.66/2000 од 12 јули 2000 година.....	3955
2471. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.58/2000 од 12 јули 2000 година.....	3956
2472. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.220/99 од 12 јули 2000 година.....	3957
2473. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.76/2000 од 12 јули 2000 година.....	3960

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.